



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 7 февруари 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XLII

Цена на овој број е 440 динари. – Аконтацијата на претплата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламашки 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. Факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-883; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

67.

Врз основа на член 9 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОЕБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ПРАВОТО ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ ПРОМЕТ

1. Прометната организација на здружен труд може да се запише во судскиот регистар за вршење работи на извоз и увоз на:

1) стоки од повеќе оддели на Царинската тарифа – ако преземе обврска дека од својот целокупен надворешнотрговски промет најмалку 30% ќе оствари со извоз на стоки, при што тој извоз не може да биде помал од 30.000.000 долари годишно;

2) стоки од најмногу два оддела на Царинската тарифа – ако преземе обврска дека од својот целокупен надворешнотрговски промет најмалку 30% ќе оствари со извоз на стоки, при што тој извоз не може да биде помал од извозот што е за тие стоки утврден во Прилогот бр. 1, кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

2. Производствената организација на здружен труд може да се запише во судскиот регистар за вршење работи на извоз на производи од сопствено производство и на увоз на сировини и репродукционен материјал потребни за сопственото производство – ако преземе обврска дека годишно ќе извезе најмалку 20% од своето целокупно производство или најмалку 15% од опремата од сопствено производство и дека најмалку 50% од својот надворешнотрговски промет ќе врши непосредно.

Производствената организација на здружен труд може да се запише во судскиот регистар за извоз на определени стоки и ако не ги исполнува условите од став 1 на оваа точка, ако стоките за чии извоз и увоз се запишува во судскиот регистар се предмет на извршувањето на договор за долгорочна производствена кооперација со странство.

3. Организацијата на здружен труд може да се запише во судскиот регистар за вршење работи на застапување на странски лица во Југославија – ако преземе обврска дека годишно ќе извезе југословенски стоки за странски лица што ги застапува најмалку 50% од вредноста на остварената провизија по работи на застапување и ако има организирани консигнациони складови за снабдување со резервни делови и сервисна служба за одржување на увезената опрема и на трајните блага за лична потрошувачка.

4. Организацијата на здружен труд може да се запише во судскиот регистар за вршење на следните стопански услуги ако ги исполни условите пропишани за тие видови услуги, и тоа:

1) за работи на меѓународна шпедиција – ако има најмалку пет шпедитерски единици во различни места во земјата, ако располага со технички средства за работа заради вршење на шпедитерските дејности, кои ги исполнуваат условите предвидени со меѓународните договори и ако во својот деловен фонд има најмалку 40.000.000 динари;

2) за работи на меѓународен транспорт на стоки и патници – ако располага со сопствени превозни средства за вршење на тие дејности, кои ги исполнуваат условите предвидени со меѓународните договори и конвенции за вршење на меѓународен транспорт на стоки и патници:

– за работи на меѓународен друмски транспорт, ако располага со најмалку 30 сопствени возила со вкупна носивост од најмалку 700 тони, опремени по условите на ТИР – конвенција и ако е потписник на самоуправната спогодба со која се уредуваат прашањата за наплатата, услугите на превоз и распределбата на дозволите за превоз во определени земји и други прашања значајни за таквиот транспорт и ако преземат обврска дека со давање на тие услуги ќе остварат најмалку 1.000.000 долари годишно;

– за работи на меѓународен речен транспорт на стоки – ако располага со најмалку осум комплетни бродски состави (буткани или влечени) односно самоодни бродови за превоз на стоки на определени сектори од меѓународен пловен пат и ако е потписник на самоуправната спогодба за заеднички и координиран настап во давањето услуги на превоз во странство;

3) за работи на влечење, спасување и вадење на бродови и други пловила и водење на бродови и за поморско-технички работи на море и во подморје – ако располага со сопствени средства за вршење на тие работи, под условите предвидени со соодветни меѓународни договори односно конвенции;

4) за сообраќајно-агенциски работи во поморскиот сообраќај – ако во својот деловен фонд има најмалку 20.000.000 динари;

5) за туристички работи со странство – ако располага со сместувачки капацитети и ако може да дава одделни туристички услуги од член 61 на Законот за промет на стоки и услуги со странство;

6) за работи на договорна контрола на квалитетот и квантитетот на стоките – ако располага со средства и опрема што ѝ овозможуваат вршење на тие работи и ако има работници кои можат стручно да ги вршат тие работи;

7) за работи на изведување инвестициони работи во странство – ако ги исполнува условите пропишани со Законот за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85);

8) за работи на снабдување на странски пловни објекти во домашни луки, пристаништа и марини, странски пловни објекти во изградба или на поправка во домашни бродоградилништа и на странски воздухоплови на домашни аеродроми, како и на домашни пловни објекти и домашни воздухоплови кои сообраќаат на странски релации – ако располага со соодветни средства за работа и со објекти за вршење на тие работи и ако преземе обврска дека во рок од шест месеци од денот на регистрацијата ќе склучи посебни договори со странски лица за продажба на странски стоки во луките, пристаништата, наутничките центри и на граничните премини, односно ако склучила посебни договори со странски лица за продажба на стоки во слободни царински продавници, консигнациони складови и специјализирани складови на странски стоки;

9) за работи на посредување во надворешнотрговскиот промет – ако работната организација односно сложена организација на здружен труд, во чиј состав е основната организација на здружен труд која се занимава со работи на посредување, е регистрирана за извоз и увоз на сто-

ки од повеќе оддели на Царинската тарифа и ако има организирана надворешнотрговска мрежа во странство, преку која може да ги договара, следи и извршува тие работи;

10) за работи на лучки услуги – ако располага со средства за работа, складовни капацитети и со опрема што ѝ овозможуваат вршење на тие работи;

11) за работи на аеродромски услуги – ако располага со средства за работа и со опрема за вршење на тие работи;

12) за работи на организирање на меѓународни саеми – ако располага со средства за работа и со опрема за вршење на тие работи и ако преземе обврска дека во текот на годината на саеми ќе обезбеди учество на најмалку 20% странски излагачи во однос на домашните излагачи.

Докази за исполнувањето на условите од став 1 на одредбите под 1 до 8 и на одредбите под 10 до 12 на оваа точка, организацијата на здружен труд прибавува од Стопанската комора на Југославија.

5. Организацијата на здружен труд може да се запише во судскиот регистар за вршење работи на извоз и увоз на стоки и услуги во малограничниот промет ако ги исполни условите од точка 1 односно точка 2 на оваа одлука.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка работната организација чие седиште е во погранично и соседно прекуморско подрачје и која се запишува во судскиот регистар исклучиво за вршење работи на малограничен промет може за тој промет да се запише во судскиот регистар ако преземе обврска дека од својот целокупен промет во пограничното и соседното прекуморско подрачје ќе оствари извоз во вредност од најмалку 1,000.000 долари годишно.

6. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 2 на оваа одлука организацијата на здружен труд може да се запише во судскиот регистар за вршење работи на увоз на стоките наведени во Прилогот број 2 кој е отпечатен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел – ако има склучени самоуправни спогодби или договори со производствени организации на здружен труд или со непосредни потрошувачи за снабдување со тие производи или ако тие стоки ги увезува за потребите на сопственото производство.

7. Организацијата на здружен труд може да се запише во судскиот регистар за вршење работи на извоз и увоз на стоки од Одделот VI, глава 37 и Одделот X, глава 49 на Царинската тарифа – ако преземе обврска дека ќе изврши определен извоз на тие стоки во зависност од производството на тие стоки во земјата.

8. Одредбите на точ. 1, 2 и 4 од оваа одлука се однесуваат и на деловните заедници.

9. Обемот на извозот утврден во точ. 1 до 3 на оваа одлука се применува на организациите на здружен труд кои поднесуваат барање за упис во судскиот регистар во 1986 година. За секоја наредна година, износите предвидени во тие точки се зголемуваат за процентот на зголемувањето на извозот што е предвиден со резолуцијата за политиката на економските односи на Југославија со странство за однесната година.

10. Организациите на здружен труд кои до денот на влегувањето на оваа одлука во сила се запишани во судскиот регистар за вршење работи на надворешнотрговски промет, наместо изјавите пропишани со оваа одлука, поднесуваат докази за исполнувањето на условите предвидени со оваа одлука, и тоа: за обемот на извозот од точ. 1 и 2 на оваа одлука – врз основа на податоците од Сојузната управа за царини за 1985 година, за условите во поглед на производството од точка 2 на оваа одлука – врз основа на податоците на Сојузниот завод за статистика, за условите од точка 3 на оваа одлука – врз основа на изјавата дека извозот ќе го изврши во 1986 година и за условите од точка 4 на оваа одлука – врз основа на податоците од Стопанската комора на Југославија.

11. Додека Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузната управа за царини и Сојузниот завод за статистика не извршат преведување на гранките на дејностите дадени во Прилогот бр. 1 на номенклатурата на Царинската тарифа, а најдоцна до 1 март 1986 година, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ги преведе

стоките од барањата на организациите на здружен труд, поднесени во смисла на точка 1 одредба под 2 на оваа одлука на номенклатурата на Царинската тарифа.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 539

30 јануари 1986 година

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борислав Сребриќ, с. р.

Прилог бр. 1

ИЗВОЗ ПО ГРАНКИ НА ПРОИЗВОДИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ОСТВАРИ ВО 1986 ГОДИНА ЗАРАДИ УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ОД ТИЕ ГРАНКИ

Гранка на производи	во илјади САД долари
0101 Електростопанство	21.500
0102 Производство на јаглен	5.500
0103 Преработка на јаглен	2.000
0104 Производство на нафта и земен гас	1.500
0105 Производство на деривати на нафта	3.500
0106 Производство на руда на железо	1.000
0107 Црна металургија	2.500
0108 Производство на руди на обоени метали	2.000
0109 Производство на обоени метали	3.000
0110 Преработка на обоени метали	1.500
0111 Производство на неметални сировини	1.000
0112 Преработка на неметални сировини	1.000
0113 Металопреработувачка дејност	1.500
0114 Машиноградба	2.500
0115 Производство на сообраќајни средства	3.000
0116 Бродоградба	14.000
0117 Производство на електрични машини и апарати	2.500
0118 Производство на базни хемиски производи	2.000
0119 Преработка на хемиски производи	1.200
0120 Производство на камен, чакал и песок	1.200
0121 Производство на градежен материјал	1.000
0122 Производство на режана граѓа и плочи	1.500
0123 Производство на финални производи од дрво	1.300
0124 Производство и преработка на хартии	1.000
0125 Производство на текстилни предива и ткаенини	1.300
0126 Производство на готови текстилни производи	2.200
0127 Производство на кожа и крзно	1.000
0128 Производство на кожни обувки и галантерија	3.200
0129 Преработка на каучук	1.000
0130 Производство на прехранбени производи	2.500
0131 Производство на пијалоци	1.000
0132 Производство на добиточна храна	1.000
0133 Производство и преработка на тугун	2.000
0134 Графичка дејност	1.000
0135 Доработка, преработка и производство на сировини и отпадочни	1.000
0139 Производство на разновидни производи	1.000
0201 Земјоделско производство	2.000
0203 Рибарство	1.000
0300 Шумарство	1.000

Прилог бр. 2

СПИСОК НА СТОКИТЕ ОД ТОЧКА 6 НА ОДЛУКАТА

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Памук | 13. Кафе сурово, во зрно |
| 2. Волна | 14. Чај |
| 3. Јута, сурова | 15. Ориз |
| 4. Сисал | 16. Соја во зрно |
| 5. Сурова кожа | 17. Масло за јадење |
| 6. Полупреработена кожа | 18. Јаглен за коксирање |
| 7. Природен каучук | 19. Калај |
| 8. Целулоза | 20. Гас |
| 9. Сурови фосфати | 21. Сурова нафта |
| 10. Говедско месо, замрзнато | 22. Деривати на нафта |
| 11. Путер | 23. Какаооец |
| 12. Рибино брашно | 24. Лекови и медицински материјали |

67/1.

Врз основа на член 117 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), по прибавеното мислење на извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и на Сојузот на заедниците за здравство и здравствено осигурување на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА НАДОМЕСТУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ

1. За остварувањето и користењето на правото на здравствената заштита и паричен надомест во врска со остварувањето на здравствената заштита на воените инвалиди, корисници на семејна инвалиднина и на членовите на семејствата на воените инвалиди на кои според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци (во натамошниот текст: Законот) им се обезбедува здравствена заштита во полн обем, на самоуправните интересни заедници за здравство (во натамошниот текст: заедници) им се надоместуваат од буџетот на федерацијата средства според критериумите утврдени со прописите во областа на здравството, според кои работниците во општествениот сектор обезбедуваат средства за здравствена заштита и според бројот на воените инвалиди и на корисниците на семејна инвалиднина, на следниот начин:

1) за еден воен инвалид, односно корисник на семејна инвалиднина се надоместува за календарската година износот на просечните расходи за здравствена заштита по осигуреник - носител на осигурувањето во осигурувањето на работниците и со работниците во правата издначени лица, што се утврдува така што годишниот износ на расходите на заедницата за тоа осигурување по завршната сметка, освен расходите за здравствена заштита, во случај на несреќа на работа и професионално заболување и расходите за надомест на личниот доход во случај на привремена спреченост за работа, се дели со просечниот број на осигуреници - носителите на осигурување, со тоа што во тој износ се засметува и износот во височина на вредноста на здравствениот стандард на примарната здравствена заштита, утврдена за односната година со самоуправен акт на заедницата, кога примарната здравствена заштита се остварува во непосредни односи на слободната размена на трудот;

2) за сите корисници се надоместува за календарската година износот на средства добиен со множење на износот на просечните расходи за здравствена заштита по осигуреник - носител на осигурувањето во осигурувањето на работниците и со работниците во правата издначени лица, утврден во согласност со одредбата под 1 од оваа точка,

со просечен број воени инвалиди и корисници на семејна инвалиднина, што се утврдува врз основа на евиденцијата за корисниците што ја води надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина, така што бројот на воените инвалиди и корисници на семејната инвалиднина на крајот на секој месец во годината за која се надоместуваат средства ќе се собере и тој збир се дели со 12;

3) до конечната пресметка на износот на средствата што се утврдува во согласност со одредбата под 2 од оваа точка, на заедницата, како аконтација за текуштата година, и се надоместуваат средства во износот утврден по конечната пресметка за претходната година, зголемен за планираниот процент на порастот на расходите на заедницата во текуштата година и се дозначуваат во две еднакви рати што втасуваат за исплата на 31 март и 30 септември.

2. За остварување и користење на правото на здравствена заштита и паричен надомест во врска со остварувањето на здравствената заштита на корисниците кои право на здравствена заштита имаат според прописите во областа на здравството, а според Законот им се обезбедуваат само форми на здравствена заштита и парични надомести во врска со остварувањето на здравствената заштита што не се опфатени со прописите врз основа на кои го остваруваат правото на здравствена заштита, на заедниците и на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници им се надоместуваат од буџетот на федерацијата средства во височина на трошоците за дадените здравствени услуги што се однесуваат на користењето на тие форми здравствена заштита и паричните надомести во врска со остварувањето на здравствената заштита.

Според одредбите на став 1 од оваа точка средствата се надоместуваат на барање од заедницата кон кое се прилага список што содржи: име на корисникот, својство (воен инвалид, корисник на семејна инвалиднина, член на семејството на воениот инвалид), здравствена услуга што е дадена, износ на расходот на заедницата за таа услуга, според цените на здравствените услуги пропишани во заедницата, и вкупен износ на средствата за тие услуги за календарскиот месец, ако заедницата и надлежниот орган во републиката, односно автономната покраина не се договориле за подолг временски период. Средства се дозначуваат со заверка на списокот од страна на овластено лице на тој орган, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на барањето од страна на заедницата.

3. До конечната пресметка на износот на средствата кој на заедницата ѝ се надоместува за 1986 година, како аконтација за таа година се надоместуваат средства во износот утврден по конечната пресметка за 1985 година во согласност со прописите што важеле до денот на почетокот на применувањето на оваа одлука, зголемен за планираниот процент на порастот на расходите на заедницата во 1986 година и се дозначуваат во две еднакви рати што втасуваат за исплата на 31 март и 30 септември 1986 година.

4. Со денот на почетокот на применувањето на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за критериумите и начинот на надоместување на средствата за остварување и користење на здравствена заштита на воените инвалиди и на другите корисници на здравствена заштита според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 77/82) и Правилникот за методологијата на пресметувањето на обврските на федерацијата за здравствена заштита според Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/83 и 15/84).

5. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 10
16 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с.р.

68.

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Проекцијата на платниот биланс на Југославија се утврдува и следи според табелата 1 и подбилансите предвидени со Законот за девизното работење.

(Табела 1)

ПЛАТЕН БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА

- за периодот _____

I. Тековни трансакции

(во милиони САД долари, по просечниот тековен курс од претходната година)

Реден број	ОСНОВ	Извоз (приходи)	Увоз (расходи)	САЛДО
1	Стоки и услуги (1.1. до 1.3.)			
1.1.	Стоковна размена: извоз F.O.B; увоз C.I.F (од тоа: на кредит)			
1.2.	Немонетарно злато			
1.3.	Услуги и друг нестоковен промет			
1.3.1.	Туризам			
1.3.2.	Транспорт			
1.3.3.	Други услуги во врска со стоковниот промет			
1.3.4.	Инвестициони работи			
1.3.5.	Доработка и преработка на стоки			
1.3.6.	Лиценци и патенти			
1.3.7.	Друго			
2	Камати (доход од инвестиции)			
3	Дознаки на работниците и иселениците (од тоа: откупено за динари)			
3.1.	Дознаки на работниците			
3.2.	Дознаки на иселениците			
4	Подигната ефектива од девизните сметки на граѓаните			
5	Трансферни плаќања			
5.1.	Приватни трансфери			
5.2.	Официјални трансфери			
	Тековни трансакции вкупно (1 до 5)			

(Табела 1/1)

II. Финансиски трансакции

Реден број	ОСНОВ	Користење (средства)	Отплати (плаќања)	САЛДО
6	Салдо на тековните трансакции (пренос)			
7	Странски заеми и кредити (среднорочни и долгорочни)			
7.1.	Финансиски			
7.2.	За опрема			
7.3.	За репродукционен материјал			
7.4.	За стоки за широка потрошувачка			
7.5.	За други намени			
8	Директни вложувања и други учества (вклучувајќи ги заедничките вложувања)			
8.1.	Вложувања на странци во Југославија			
8.2.	Наши вложувања во странство	(наплати)	(вложувања)	
9	Странски краткорочни кредити (со рок до 1 година)			
9.1.	Банкарски кредитни линии			
9.2.	Депозити			
10	Кредитирање на странство	(наплати)	(извоз)	

Реден број	ОСНОВ	Користење (средства)	Отплати (плаќања)	САЛДО
10.1.	Извоз на стоки			
10.2.	Изведување на инвестициони работи			
10.3.	Финансиски кредити			
11	Аванси од странство во врска со изведувањето на инвестициони работи			
11.1.	Примени аванси			
11.2.	Плаќање во странство за сметка на странски инвеститор (вклучувајќи и ретрансфер)			
11.3.	Исплати во земјата (за испорачани стоки, заработки на работниците, добивка на ОЗТ)			
12	Преодни позиции по стоковен промет (без кредитните аранжмани) нето			
12.1.	Промена на побарувањата (зголемување = плаќање, намалување = средства)			
12.2.	Промени на обврските (зголемување = средства, намалување = плаќање)			
13	Промени на девизните резерви (зголемување = плаќање; намалување = средства)			
13.1.	Конвертибилни девизи и злато			
13.2.	Клириншки сметки			
14	Друго, нето (вклучувајќи ги грешките и пропустите)			
Финансиски трансакции, вкупно (6 до 14)				

(Табела 2)

III. ПОДБИЛАНСИ НА СТАВКАТА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ПРОПИШАНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Реден број	ОПИС	Извоз		Увоз		ЗАБЕЛЕШКА
		Вредност	%	Вредност	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обем на плаќањата на увозот на стоки по формите и намените - вкупно					- Основ: член 107. од Законот за девизното работење (во натамошниот текст: ЗДР)
1.1.	ЛБ - вкупно					- Содржина во точ. 1. 1. на табела 1
1.1.1.	Репродукција					
1.1.2.	Опрема					
1.1.3.	Стоки за широка потрошувачка					
1.2.	ЛБО - вкупно					- Основ: член 117 став 4 од ЗДР
1.2.1.	Репродукција					
	- од тоа: за ОЗТ, кои почнуваат со производство во тековната година					
1.2.2.	Опрема					
1.2.3.	Стоки за широка потрошувачка					
1.3.	К (контингенти) - вкупно					
1.3.1.	Репродукција					
1.3.2.	Опрема					
1.3.3.	Стоки за широка потрошувачка					
1.4.	Д (дозвола) - вкупно					
1.4.1.	Репродукција					
1.4.2.	Опрема					
1.4.3.	Стоки за широка потрошувачка					
1.5.	По намените - вкупно					- Основ: член 115 од ЗДР
1.5.1.	Репродукција					
1.5.2.	Опрема, според начинот на плаќање					
	- за готово					
	- на кредит					
1.5.3.	Опрема, според основ на увозот					- Основ: член 115 од ЗДР
	- по основ на извозот					
	- по основ на амортизација					
1.5.4.	Стоки за широка потрошувачка					- Основ: член 128 од ЗДР
2.	Во рамките на вкупните плаќања се предвидува					- Основ: член 127 од ЗДР

Реден број	О П И С	И з в о з		У в о з		З А Б Е Л Е Ш К А
		Вредност	%	Вредност	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.1.	Обем на плаќањата за увоз на стоки и нестоковни плаќања за потребите на ОЗТ од областа на туризмот и угостителството - вкупно					Содржано: стоковниот дел во ставката 1.1.; а нестоковниот дел во ставката 1.3. на табелата 1
	2.1.1. Стоковни плаќања					
	2.1.2. Нестоковни плаќања					
2.2.	Обем на плаќањата за потребите на федерацијата					- Основ: член 132 од ЗДР
	2.2.1. Стоковни плаќања					- Содржано: стоковниот дел во ставката 1.3. од табелата 1
	2.2.2. Нестоковни плаќања					Нестоковен дел во ставката 1.3. на табела 1.
2.3.	Обем на плаќањата за потребите на републиките и автономните покраини					- Основ: член 133 од ЗДП
	2.3.1. Стоковни плаќања					- Содржано: стоковниот дел во ставката 1.1.
	2.3.2. Нестоковни плаќања					
2.4.	Обем на плаќањата за потребите на општата стопанска пропаганда и претставништвата на Стопанската комора на Југославија во странство					- Основ: член 133 од ЗДР
						- Содржано: стоковниот дел во ставката 1.1. нестоковниот дел во ставката 1.3. од табелата 1
2.5.	Обем на плаќањата за потребите на општата туристичко-пропагандна и информативна дејност во странство					- Основ: член 133 од ЗДР
						- Содржано: стоковниот дел во ставката 1.1., нестоковниот дел во ставката 1.3. од табелата 1
2.6.	Обем на плаќањата на увозот за потребите на општествените дејности и општествените организации на здружениот труд што не се опфатени со член 132 од ЗДР					- Основ: член 134 од ЗДР
						- Содржано: стоковниот дел во ставката 1.1. нестоковниот дел во ставката 1.3. на табелата 1

(Табела 3)

8. ДЕВИЗНИ РЕЗЕРВИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Реден број	О П И С	Состојба на ден		Разлики	Забелешка
		31. 12. ____	xx.xx.19 ____		
1	2	3	4	5	6
	Девизни резерви -вкупно				- Основ: член 65 од ЗДР
					- Содржано: во позицијата 13.1 од табела 1
1.	Според намената				
	1.1. Постојани				
	1.2. Тековни				
2.	Според формата				
	2.1. Побарувања на сметките во странство				
	2.1.1. Народна банка на Југославија од тоа: пренесено од сметките на овластените банки според член 105 на ЗДР				- Основ: член 105 од ЗДР
	2.1.2. овластени банки				
	2.1.3. други до машини лица				
	2.2. Монетарно злато				
	2.3. Ефективни странски пари				

2. Проекцијата на платниот биланс на Југославија се утврдува и нејзиното остварување се следи според табелата 1, по валутните подрачја.

3. Проекцијата на платниот биланс на Југославија се утврдува во САД долари, а нејзиното извршување се следи во САД долари и во динари.

4. Проекцијата на платниот биланс на Југославија се утврдува врз основа на реалните средни тековни курсеви од базната (претходната) година. Остварувањето на проекцијата се следи по курсевите по кои проекцијата е утврдена, како и по тековните курсеви по кои трансакциите на платниот промет со странство реално се реализираат.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Е. п. бр. 537
19 декември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

69.

Врз основа на член 3 во врска со чл. 2 и 17а од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/80, 42/82 и 74/82), во согласност со надлежните републички и покраински органи, Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини на 21. седница од 23 јануари 1986 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ПОСТОЈАНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1984 ГОДИНА

1. Постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст средства на Фондот) за 1984 година се утврдуваат во следните износи:

СР - САП	- во милиони динари -
- СР Босна и Херцеговина	14.239,2
- СР Црна Гора	2.219,3
- СР Хрватска	26.379,4
- СР Македонија	6.114,2
- СР Словенија	16.705,9
- СР Србија (без САП)	24.068,3
- САП Косово	2.207,6
- САП Војводина	11.016,6
ВКУПНО:	102.950,6

2. Согласно со Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година, републиките и автономните покраини се должни разликата помеѓу износот на средствата на Фондот утврдени со оваа одлука и износите уплатени на име аконтација на средствата на Фондот за 1984 година, да ја уплатат во корист на средствата на Фондот во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

02 Бр.: 46/5-85
23 јануари 1986 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Претседател,
Тоне Крашовец, с.р.

70.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за одлагање на враќањето на анунтетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини што втасуваат на 1 јануари 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на

стопански недоволно развиените републики и автономни покраини на 21. седница од 23 јануари 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА БЕСКАМАТНИОТ ЗАЕМ ШТО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ КЕ ГО ОБЕЗБЕДАТ И КЕ МУ ГО ДОЗНАЧАТ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1986 ГОДИНА

1. Средствата на бескаматниот заем на Фондот на федерацијата што ги обезбедуваат републиките и автономните покраини во согласност со член 2 став 1 од Законот за одлагање враќањето на анунтетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини што втасуваат на 1 јануари 1986 година (во натамошниот текст: Законот) за 1986 година се утврдуваат во износ од 6.506.255.000 динари.

2. Износот на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе го обезбедат, и тоа:

СР - САП	- во динари -
- СР Босна и Херцеговина	819.788.130
- СР Црна Гора	144.438.861
- СР Хрватска	1.683.818.794
- СР Македонија	329.867.129
- СР Словенија	1.033.843.920
- СР Србија (без САП)	1.675.360.662
- САП Косово	113.208.837
- САП Војводина	705.928.667
ВКУПНО:	6.506.255.000

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

02 Бр.: 46/3-86
23 јануари 1986 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Претседател,
Тоне Крашовец, с.р.

71.

Врз основа на член 19 став 1 точка 4 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/76, 72/81 и 71/85) и член 11 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85) Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на 21. седница одржана на 23 јануари 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1986 ГОДИНА

1. Височината на годишната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзи-

от развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1986 година (во натамошниот текст: Фондот) се утврдува во износ и тоа:

СР и САП	- во милиони динари -
СР Босна и Херцеговина	34.059,5
СР Црна Гора	5.125,2
СР Хрватска	62.171,4
СР Македонија	14.199,1
СР Словенија	40.012,4
СР Србија	86.702,0
Од тоа:	
- територијата на СР Србија без териториите на САП	55.542,5
- САП Косово	5.739,3
- САП Војводина	25.420,2
ВКУПНО:	242.269,6

2. Износот на средствата од точка 1 на оваа одлука републиките и покраините ќе го обезбедат преку здружување на труд и средства и уплата на задолжителен заем во Фондот во следните годишни и месечни износи:

СР и САП	- во милиони динари -			
	Здружување на труд и средства		Задолжителен заем	
	год. износ	мес. износ	год. износ	мес. износ
1	2	3	4	5
СР Босна и Херцеговина	18.797,4	1.566,4	15.262,1	1.271,9
СР Црна Гора	2.828,6	235,7	2.296,6	191,4
СР Хрватска	34.312,4	2.859,4	27.859,0	2.321,6
СР Македонија	7.836,5	653,1	6.362,6	530,2
СР Словенија	22.082,8	1.840,2	17.929,6	1.494,1
СР Србија	47.850,8	3.987,6	38.851,2	3.237,6
од тоа:				
- СР Србија без САП	30.653,9	2.554,5	24.888,6	2.074,1
- САП Косово	3.167,5	264,0	2.571,8	214,3
- САП Војводина	14.029,4	1.169,1	11.390,8	949,2
ВКУПНО:	133.708,5	11.142,4	108.561,1	9.046,8

3. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 Бр.: 46/2-86
23 јануари 1986 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Претседател,
Тоне Крашовец, с.р.

72.

Врз основа на член 18 ст. 1 и 3 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85) Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на

стопански недоволно развиените републики и автономни покраини на 21. седница од 23 јануари 1986 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВОТА ЗА ПРЕМОСТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ НАСТАНАТИ ПОРАДИ РАЗЛИЧНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗАЕМИ И ПЛАСМАНИ НА СРЕДСТВОТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1986 ГОДИНА

1. Средствата за премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување на заеми и пласмани на средствата на Фондот на федерацијата за 1986 година се утврдуваат во износ од 841.627,105 динари.

2. Износот на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе го обезбедат, и тоа:

СР и САП	- во динари -
- СР Босна и Херцеговина	106.045.015
- СР Црна Гора	18.684.122
- СР Хрватска	217.813.095
- СР Македонија	42.670.494
- СР Словенија	133.734.547
- СР Србија (без САП)	216.718.980
- САП Косово	14.644.311
- САП Војводина	91.316.541
ВКУПНО:	841.627.105

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука републиките и автономните покраини ќе ги уплатат на сметка на Фондот во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Фондот на федерацијата ќе им издаде потврда на републиките и автономните покраини на износот на годишно уплатените средства за премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување на заеми и пласмани на средствата на Фондот.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 Бр.: 46/4-86
23 јануари 1986 година
Белград

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

Претседател
Тоне Крашовец, с.р.

73.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84) директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ВЛАГОМЕРИ ЗА ЗРНА НА ЖИТА И СЕМКИ НА МАСЛОДАЈНИ КУЛТУРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање лаборатории за преглед на влагомери за зрна на жита и семки на маслодајни култури што во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простори мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, што произведуваат влагомери за зрна на жита и семки

на маслодајни култури (во натамошниот текст: влагомери).

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.GV-(1;2)/1.

Член 2

Работниците што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на влагомери мораат да имаат IV степен стручна подготовка односно средно училиште од хемиска насока и мораат да ги познаваат постапката и методите за преглед на влагомери.

Член 3

За преглед на влагомери е потребна следната опрема:

- 1) аналитичка вага од класа на точност (I);
- 2) мелница;
- 3) сушилица;
- 4) ексикатор;
- 5) сад за мостри;
- 6) лабораториски стаклен термометар.

Опремата од став 1 на овој член може да се замени со еталонски влагомер со најмал поделок од 0,01% до 0,001% и со точност од $\pm 0,0\%$ и $0,05\%$.

Член 4

Мелницата што служи за мелење на мостри не смее да се загрева при работата.

Член 5

Сушилницата мора да биде таква што да може да се загрева до $+200^{\circ}\text{C}$ и да се одржува саканата температура во границите $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Член 6

Садовите во кои се одмеруваат, сушат и ладат мострите мораат да имаат капак и мораат да бидат изработени од материјал што не апсорбира влага и што е отпорен на корозија.

Член 7

Лабораториските стаклени термометри со кои се мери температурата мораат да имаат точност најмалку $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

Член 8

Работната просторија за преглед на влагомери мора:

- 1) да биде сува, чиста и изградена во согласност со важечките технички нормативи;
- 2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита;
- 3) да биде доволно пространа за сместување на опремата и за вршење преглед на влагомери;
- 4) да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C9.100, пропишан во Решението за југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/62), односно осветлението да биде „големо” и електричното осветление да се изведува како „општо” осветление.

Член 9

Во работната просторија мораат да се наоѓаат:

- 1) лабораториска маса, маса за пишување и стол за работа на работникот;
- 2) ормани и полици за сместување на опремата потребна за преглед на влагомери;
- 3) маси за вага и за сушилица;
- 4) маса за еталонски влагомер.

Член 10

Масата за вага мора да биде поставена и зацврстена така што да не може да се поместува и да ја менува положбата.

Член 11

Во работната просторија не смеат да се држат предмети или да се вршат работи што би ја попречувале работата при прегледот на влагомери.

Член 12

Температурата на воздухот во работната просторија мора да се мери со два стаклени термометра што се поставуваат на два спротивни зида, така што да бидат оддалечени од ѕидот 15 cm до 20 cm и на височина од 150 cm до 170 cm над подот.

Температурата во работната просторија мора да биде меѓу 18°C и 25°C .

Работната просторија може да има уред за климатизација или некој друг уред кој овозможува соодветни услови за преглед.

Член 13

Работната просторија мора да биде сместена така што да е избегнато дејството на директни сончеви зраци.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-2968/1
13 август 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали
Милосав Воичкиќ, с. р.

74.

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ ЧАПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И НА ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ПО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ ЖИВОТНИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и на производи и сировини по потекло од тие животни од Република Италија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/85 и 67/85) во точка 1 зборовите: „провинцијата Модена и Рефо Емилија” се заменуваат со зборовите: „провинциите Модена, Рефо Емилија, Верона и Болоња”.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6-910/1
24 јануари 1986 година
Белград

Заменик-претседател на Сојузниот комитет за земјоделство,
д-р Бранко Јовановиќ, с. р.

75.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1986 година („Службен лист на СФРЈ” бр. 75/85), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА РОКОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ ШТО ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ГИ ОСТВАРУВААТ СО СВОЈАТА ДЕЈНОСТ

1. Органите и организациите на федерацијата кои со својата дејност остваруваат приходи се должни до 15 во месецот, за претходниот период, да достават до Сојузниот секретаријат за финансии извештај за остварените приходи.

2. Извештајот од точка 1 на ова упатство треба да ги содржи: план на приходите за текуштата година; салдо на неплатените побарувања по завршната сметка од поранешните години - по години; фактурирани услуги во текуштата година; наплатени побарувања од поранешните години; каплатени побарувања од текуштата година; износ на ненаплатените побарувања од текуштата година покрен со инструменти за плаќање, согласно со Законот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/75,

13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84 и 70/84); износ на ненаплатените побарувања од текуштата година што не е покрен со инструменти на плаќањето, согласно со Законот за обезбедување на плаќањето меѓу корисниците на општествени средства, ако истекол рокот од 15 дена од денот на настанување на должничко-доверителниот однос; износ на побарувањата што не е платен во рокот од 15 дена од денот на настанување на должничко-доверителниот однос; износ на средствата уплатен во буџетот на федерацијата до крајот на извештајниот период и состојба на средствата на евидентната сметка последниот ден во периодот за кој се доставува извештајот.

3. Извештајот за остварените приходи на сојузните органи и организации се доставува до Сојузниот секретаријат за финансии на Образецот и, што е отпечатен кон ова упатство и сочинува негов составен дел.

4. Извештајот за остварените приходи го потпишуваат функционерот што раководи со сојузниот орган, односно со сојузната организација и сметкополагачот.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 7-1012/1
27 јануари 1986 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Владо Клеменич, с. р.

Образец и

_____ (датум)

_____ (број)

1. Назив на органот или организацијата _____
2. Број на евидентната сметка _____
3. Број на сметката на која се врши уплата на приходите _____
4. Имиња на одговорните лица за составување на извештајот _____
5. Број на телефонот _____
6. Период за кој се доставуваат податоците _____
7. Орган или организација што остваруваат приход од _____
8. Основ за остварување на приходите _____
9. План на приходите за текуштата година _____
10. Салдо на ненаплатените побарувања по завршната сметка (да се разграничи по годините - од која година потекнува салдото на ненаплатените побарувања): _____
Година _____
Износ _____
11. Фактурирани услуги во текуштата година _____
12. Вкупни побарувања (10 - 11) _____
13. Наплатени побарувања од поранешните години _____
14. Наплатени побарувања од текуштата година _____
15. Салдото на ненаплатените побарувања од текуштата година (11 - 14) _____
16. Износ на ненаплатените побарувања од текуштата година покрен со инструменти на плаќањето _____

17. Износ на ненаплатените побарувања од текуштата година што не е покриен со инструменти на плаќањето _____
18. Износ на побарувањата што не се наплатени во рокот од 15 дена од денот на настанување на должничко-доверителните односи _____
19. Уплатено во буџетот на федерацијата до крајот на извештајниот период _____
20. Состојба на средствата на евидентната сметка последниот ден во периодот за кој се испраќа извештај _____

(потпис на сметкополагачот)

М.П.

(потпис на функционерот што раководи со сојузниот орган, односно со сојузната организација)

76.

Врз основа на член 11 од Законот за евиденцијата за научната, културната, просветната и техничката соработка со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/81), во спогодба со директорот на Сојузниот завод за статистика, а по претходно прибавено мислење од надлежните органи во републиките и автономните покраини, директорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ МЕТОДОЛОШКИ ПРИНЦИПИ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОСТВАРЕНАТА НАУЧНА, КУЛТУРНА, ПРОСВЕТНА, ТЕХНИЧКА И ТЕХНОЛОШКА СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО

1. Со ова упатство се утврдуваат единствените методолошки принципи за начинот на водење и користење на евиденцијата за остварената научна, културна, просветна, техничка и технолошка соработка со странство (во натамошниот текст: евиденција), како и воведувањето единствени обрасци на кои се искажуваат податоците од чл. 3 до 6 и член 9 од Законот за евиденцијата за научната, културната, просветната и техничката соработка со странство (во натамошниот текст: Закон) и се пропишува содржината на обрасците на кои сојузните органи и сојузните организации ги доставуваат податоците од чл. 3 до 6 на Законот до Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка.

2. За потребите на евиденцијата се користат следните дефиниции на поимите:

- 1) научна соработка е соработка со странство на подрачјето на науката што се остварува низ научноистражувачка работа, специјализација, студиски престои, експертски мисии, научни собири, размена на научни информации, документи и др;
- 2) културна соработка е соработка со странство на подрачјето на културата и културните дејности што се остварува преку гостувања, фестивали, студиски престои, семинари, предавања, преведувања и издавања на дела, изложби, размена на книги, филмови, програми и други културни блага и др;
- 3) просветна соработка е соработка со странство на подрачјето на школувањето и образованието што се остварува преку редовно школување, специјализација, курсеви и усовршување на странци во СФРЈ и државјани на СФРЈ во странство, односно размена на програми на школување и образование, учебници и учила, на наставници и предавачи и др;
- 4) техничко-технолошка соработка е размена на знаења со странство на подрачјето на стопанските и општествените дејности која се остварува преку школување и обука на кадри, набавка и размена на патенти, лиценци, техничка документација и мостри, „know-how”, односно размена на труд и стручњаци на проекти, експертски, консултантски мисии, специјализации и др;
- 5) единица на евиденција е:
 - а) проект – форма на организација на научноистражувачка работа која, по правило,

- резултира со пишана документација (презентација на резултатите од научноистражувачката работа);
- б) акција – форма на еднократна реализација на соработка со странство. Акцијата може да биде едноставна (посети, предавања, студиски престои, изложби и сл.) и сложена (фестивали, денови на културата, смотри и сл.);
 - в) школување – форма на образование и осposување покрај редовната работа или во форма на редовно школување и специјализација;
 - г) размена – форма на организација на соработка со странство која опфаќа:
 - 1) размена на документи и предмети (книги, филмови, уметнички дела, експонати, научни и технички публикации и сл.);
 - 2) размена на знаења (патенти, лиценци, софтвери, „know-how” и сл.);
 - 3) договори за соработка со странство (спогодби, програми, протоколи и др.);
 - б) носител на соработката е правно или физичко лице што остварува меѓународна соработка, и тоа:
 - 1) носител на соработката од СФРЈ е правно или физичко лице кое остварува определени права или обврски спрема правно или физичко лице од странство;
 - 2) носител на соработката од странство е правно или физичко лице од странство кое остварува определени права или обврски спрема правно или физичко лице од СФРЈ;
 - 7) учесник е лице кое, од името на орган, организација или заедница, непосредно остварува соработка со странство или физичко лице кое непосредно ја остварува таа соработка;
 - 8) билатерална соработка е соработка што ја остваруваат две држави;
 - 9) мултилатерална соработка е соработка што ја остваруваат повеќе од две држави, како и соработка со меѓународни организации
 - 10) вид партнери во странство се: странски партнер, национални малцинства, југословенски работници на привремена работа и југословенски иселеници;
 - 11) форма на соработка е начин на кој правно или физичко лице остварува соработка со странство, со определени права или обврски во областа на науката, културата, просветата, техниката и технологијата, и тоа:
 - а) заедничко остварување на проект – научноистражувачка работа на стручњаци од СФРЈ и од странство според усогласен и потпишан проект документ;
 - б) учество во заеднички истражувања надвор од проектот – научноистражувачка работа на стручњаци од СФРЈ и од странство според постигнат непотпишан договор за начинот на работа и за правата и обврските на учесниците во научноистражувачката работа;

- в) самостојна работа во заеднички истражувања надвор од проектот – научноистражувачка работа на стручњаци само на едната страна, според постигнат непотпишан договор за начинот на работа и за правата и обврските на учесниците во научноистражувачката работа;
- г) информативна посета – меѓународна посета на подрачјето на науката, културата, просветата, техниката и технологијата заради размена на информации за унапредување и остварување соработка со странство;
- д) студиски престој – престој на стручњаци од СФРЈ во странство или на стручњаци од странство во СФРЈ, заради запознавање со научните и други دستигања во определени подрачја на стопанскиот и општествениот живот;
- ѓ) специјализација – стручно усовршување на кадри во научноистражувачки институти, производствено – истражувачки организации и други институции во земјата и во странство;
- е) експертска мисија – ангажирање на врвни стручњаци преку меѓународни организации, специјализирани агенции и други организации по правило, во траење од најмалку шест месеци, заради изработка на програми, проекти или извршување на други задачи;
- ж) консултантска мисија – упатување истакнати стручњаци врз основа на меѓудржавни договори, во траење, по правило, пократко од шест месеци заради извршување на определени задачи што најчесто се состојат во анализирање на определени појави, предлагање мерки за решавање на определени прашања, воведување соодветни методи и работни и други процеси и сл.;
- з) ангажирање на стручњаци – ангажирање на стручњаци од областа на науката, културата, просветата или техниката за работа во странство или на странски стручњаци за работа во СФРЈ, врз основа на техничка помош или поединечни комерцијални аранжмани во тие области;
- с) стручна обука на кадри – сите форми на образование и усовршување покрај работата, за разлика од редовното школување и специјализацијата.
3. За остварената научна, просветна, културна, техничка и технолошка соработка со странство (во натамошниот текст: соработка со странство) се води евиденција. За секоја единица на евиденцијата се пополнува по еден образец. Ако се во прашање сложени форми на соработка, се евидентираат сите акции во рамките на тие сложени форми. Ако се во прашање проекти, се евидентира почетокот и крајот на проектот и сите акции во рамките на тие проекти.
4. Остварената соработка со странство ја евидентира носителот на соработката од СФРЈ на соодветен образец што го доставува, во рок од 30 дена од денот на завршувањето на соработката, до надлежниот орган во републиката односно до надлежниот орган во автономната покраина на чија територија е седиштето на носителот на соработката.
- За проекти, школување и акции што се остваруваат подолго од една година, се доставува образец во рок од 30 дена од денот на почетокот и во рок од 30 дена од денот на завршувањето на проектот, школувањето односно акцијата.
- За промените во текот на школувањето на странски лица во СФРЈ, податоци се доставуваат еднаш годишно, на крајот од годината.
5. Остварената соработка со странство, сојузните органи и сојузните организации ја евидентираат и доставуваат на образците кои се составен дел на ова упатство, до Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, во роковите определени во точка 4 од ова упатство.
6. Во постапката за евидентирање на соработката со странство, се евидентираат следните податоци, и тоа:
- 1) за носителот на соработката на СФРЈ – назив, место, улица и број, општина, седиште на организацијата и матичен број на организацијата;
 - 2) за носителот на соработката од странство – назив, држава и место во кое е седиштето на организацијата;
 - 3) за основот на соработката – назив на актот врз основа на кој е остварена соработката, како и вид на актот, според следната класификација:
 - договор меѓу организација од СФРЈ и организација од странство;
 - билатерални и мултилатерални спогодби;
 - личен контакт;
 - соработка што непосредно ја остваруваат државјани на СФРЈ;
 - друго;
 - 4) за учесникот од Социјалистичка Федеративна Република Југославија
 - презиме и име, година на раѓање или матичен број, пол, адреса за контакт, специјалност, назив на делото, предавањето, рефератот или сл. во врска со акцијата;
 - 5) за учесникот од странство – презиме и име, година на раѓање, пол, адреса за контакт, државјанство, специјалност, назив на делото, предавањето, рефератот, наградата или сл. во врска со акцијата;
 - 6) за изворите на финансирање – износ на средствата, посебно на динарските а посебно на девизните средства во илјади динари по текуштиот курс во илјади динари и распоредени по следната класификација:
 - општествени средства;
 - средства од странски извори;
 - лични средства.
7. За одржан меѓународен собир во СФРЈ од областа на науката, културата, просветата и техниката, се евидентираат следните податоци:
- 1) назив на собирот;
 - 2) носител на соработката од СФРЈ – организатор на собирот;
 - 3) носител на соработката од СФРЈ – соорганизатор на собирот;
 - 4) носител на соработката од странство – соорганизатор на собирот од странство;
 - 5) област на соработката;
 - 6) дејност по содржина односно тема на собирот;
 - 7) вид на меѓународниот собир по следната класификација:
 - конгрес;
 - конференција;
 - симпозиум;
 - советување;
 - други собири;
 - семинари;
 - курс;
 - 8) место на одржување на собирот;
 - 9) датум на почетокот и датум на завршувањето на собирот;
 - 10) кратка содржина на темата на собирот;
 - 11) број на странски учесници;
 - 12) број на домашни учесници;
 - 13) основ на соработката;
 - 14) извори на финансирање;
 - 15) податоци за учесниците од странство;
 - 16) податоци за називот, државата и адресата на организацијата што ја претставува странскиот учесник.
8. За меѓународен проект во рамките на научната, просветно-културната и техничката соработка, се евидентираат следните податоци:
- 1) назив и шифра на проектот;
 - 2) носител на соработката од СФРЈ – организација носител на проектот од СФРЈ;
 - 3) носител на соработката од странство – организација од странство со која се реализира проектот;
 - 4) назив на меѓународната организација, ако учествувала во реализацијата на проектот;
 - 5) број на странски учесници;
 - 6) број на учесници од СФРЈ;
 - 7) област на соработката;
 - 8) дејност во која се остварува проектот;
 - 9) цели и резултати на проектот;
 - 10) датум на почетокот на проектот;
 - 11) планиран рок односно датум на завршувањето на проектот;
 - 12) презиме, име и матичен број на главниот истражувач од СФРЈ;

- 13) презиме и име на главниот истражувач од странство;
 - 14) основ на соработката;
 - 15) извори на финансирање;
 - 16) степен на доверливоста;
 - 17) назив и седиште на другите организации што соработуваат врз проектот.
9. За школување (додипломско и постдипломско), лекарска специјализација и стопанска настава на странски државјани во СФРЈ и на државјани на СФРЈ во странство (во натамошниот текст: школување) се евидентираат следните податоци:
- 1) за државјанин на СФРЈ на школување во странство: презиме и име, матичен број или датум на раѓање, пол, националност и адреса во СФРЈ, односно податоци за странскиот државјанин на школување во СФРЈ: презиме и име, датум на раѓање, пол, држава, адреса во државата на потеклото;
 - 2) за носителот на соработката од СФРЈ – образовната организација за школување на странски државјани во СФРЈ односно податоци за носителот на соработката од странство – образовната организација за школување на државјани на СФРЈ во странство;
 - 3) датум на уписот – односно датум на завршувањето или прекинувањето на школувањето;
 - 4) степен на образованието што се стекнува по завршеното школување, по следната класификација:
 - основно училиште;
 - средна стручна подготовка;
 - виша стручна подготовка;
 - висока стручна подготовка;
 - постдипломско образование;
 - докторат;
 - постдокторат;
 - лекарска специјализација;
 - подготвителна настава;
 - 5) учебна година што се запишува;
 - 6) област на школувањето и насока;
 - 7) назив на проектот на школувањето остварено во рамките на проектот;
 - 8) извор на финансирање;
 - 9) назив на завршната работа – тезата.

За промените во текот на школувањето на странски граѓани на СФРЈ се доставуваат годишно следните податоци:

- 1) за странски државјани што го продолжуваат школувањето:
 - запишана учебна година;
 - статус на школувањето;
- 2) за странски граѓани што го прекинале школувањето:
 - датум на прекинувањето на школувањето;
- 3) за странски граѓани што успешно го завршиле школувањето:
 - датум на завршувањето на школувањето;
 - назив на завршувањето на работата;
 - просечна оценка на школувањето;
 - адреса за контакт.

Податоците од претходниот став се доставуваат до крајот на текуштата календарска година.

Сојузните органи и сојузните организации доставуваат податоци за школувањето на граѓани на СФРЈ во странство на образецот МС-О.

10. За размената во научната, културната, просветната, техничката и технолошката соработка со странство се евидентираат следните податоци:

- 1) носител на соработката од СФРЈ – организација што остварува размена;
- 2) година за која се поднесува пријава;
- 3) податоци за втсаните и испратените материјали по државни и меѓународни организации, распоредени по следната класификација:
 - книги и брошури;
 - списанија;
 - филмови и РТВ емисии;
 - уметнички дела и музејски експонати;
 - информатии, документација и софтвер;
 - мостри и материјали;
 - учебници и учила;

- издавање и публикување на дела во оригинал и во превод;
- патенти;
- лиценци;
- друго.

Податоците се пријавуваат сумарно еднаш годишно, на крајот од годината, во соодветни единици.

11. За остварените акции на соработка што не се опфатени во точ. 7 до 10 од ова упатство, се пријавуваат следните податоци:

- 1) носител на соработката од СФРЈ – организација што остварува соработка;
- 2) носител на соработката од странство – организација од странство со која се остварува соработка;
- 3) број на учесници;
- 4) област на соработката;
- 5) дејност во која е остварена соработката;
- 6) форма на соработката;
- 7) назив на акцијата;
- 8) цели и резултати на остварената соработка;
- 9) држава и место во кое се остварува соработката;
- 10) датум на почетокот и завршувањето на акцијата;
- 11) назив на проектот ако акцијата се одвива во рамките на проект;
- 12) основ на соработката;
- 13) извори на финансирање;
- 14) степен на доверливоста;
- 15) податоци за домашните учесници ако акцијата е остварена во странство, односно за учесниците од странство ако акцијата е остварена во СФРЈ.

12. За научната, културната, просветната, техничката и технолошката соработка со странство, што граѓани од СФРЈ ја оствариле непосредно, се евидентираат следните податоци:

- 1) учесник од СФРЈ;
- 2) носител на соработката од странство;
- 3) назив на акцијата;
- 4) цели и резултати на акцијата;
- 5) држава во која се остварува акцијата;
- 6) датум на почетокот и завршувањето на акцијата;
- 7) назив на делот, предавањето, рефератот, соопштението и др. и назив на наградата или признањето за дело во врска со акцијата;
- 8) област на соработката;
- 9) дејност во која се остварува соработката;
- 10) форма на соработката.

За школувањето на граѓани на СФРЈ непосредно во странство, се доставуваат податоците од точка 9 на ова упатство.

Како тип на основа на соработката се пријавува соработката што непосредно ја остваруваат државјани на СФРЈ.

13. Составен дел на евиденцијата се и меѓународните договори што во целост или делумно се однесуваат на научната, културната, просветната, техничката или технолошката соработка, што органите и организациите ги склучуваат со партнерот.

Копија на договорот од став 1 на оваа точка, потписниците на договорот од СФРЈ им доставуваат на органите надлежни за собирање на податоци, во рок од 30 дена од денот на влегувањето на договорот во сила.

14. Податоците за странските учесници во акциите на меѓународна соработка можат да се евидентираат на посебни помошни обрасци на кои прашањата се на светските јазици.

Сојузните органи и сојузните организации можат да евидентираат и доставуваат податоци за странски учесници на образецот МС-Л.

15. Надлежните органи во републиката односно надлежните органи во автономната покраина ќе пропишат на кои органи ќе им се доставуваат податоци како и содржината на обрасците за собирање податоци од точ. 7 до 13 на ова упатство, во согласност со единствените методолошки принципи дефинирани со ова упатство.

16. Заради користење на евидентирани податоци односно добивање потребни информации за остварената соработка со странство, се врши автоматска обработка на податоци врз основа на единствен проект што го изработува Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка.

Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна
и техничка соработка

Образец МС - С

Да се пополни читливо
со печатни букви

ПРИЈАВА

ЗА МЕЃУНАРОДЕН СОБИР ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ПРОСВЕТАТА И ТЕХНИКАТА ОДРЖАН ВО СФРЈ

Куќичките не се пополнуваат

SØ1
1 3

1. Назив на собирот

9 10 11 12

13

SØ2
1 3

9

SØ3
1 3

9

Податоци за организаторот на меѓународниот собир од СФРЈ

SØ4
1 3

2. Назив

SØ5
1 3

3. Место, улица, број и општина на седиштето

9 12

4. Матичен број на организацијата

13 19

Податоци за соорганизаторот од СФРЈ (ако постои)

5. Назив

6. Место, улица, број и општина на седиштето

20 23

7. Матичен број на организацијата

24 30

Податоци за соорганизаторот од странство (ако постои)

8. Назив

31

SØ6
1 3

9

9. Држава

SØ7
1 3

10. Место

16

9 11

12 15

11. Област на соработката (да се заокружи една, според претежноста) научна 1, културна 2, просветна 3, техничка 4.

41

Според Законот за евиденцијата за научната, културната просветната и техничката соработка со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/81)

Образец МС - С

Страна 2

42 47

12. Дејност по содржина односно тема на собирот (се запишува основната и потесната дејност, на пр. медицински науки - епидемиологија, индустрија - машиноградба, култура - фолклор, ликовна уметност - сликарство)

13. Вид на меѓународниот собир (да се заокружи еден од наведените)

48 50

1. Конгрес	—	510		
2. Конференција	—	520	5. Други собири	— 550
3. Симпозиум	—	530		
4. Советувања	—	540	6. Семинар	— 560
			7. Курс	— 570

14. Место-а за одржување на собирот

51

58
3

15. Датум на почетокот на собирот _____

9 14

16. Датум на завршувањето на собирот _____

15 20

17. Кратка содржина на темата на собирот (опис или клучни зборови)

21

59
3

9

10
3

9

11
3

9

12
3

9

13
3

18. Број на странски учесници _____

9 13

19. Број на домашни учесници _____

14 18

20. Основ на реализација на собирот (да се заокружи)

- Договор на организација од СФРЈ и организација од странство 1
- Билатерални и мултилатерални спогодби 2
- Личен контакт 3
- Друго 5

19 20

21. Назив на актот од точка 20

21 32

Образец МС - С

страна 3

22. Извор на финансирање на собирот

	Динарски средства во 000 дин.	Девизни средства во 000 дин. по тек. курс
1. Општествени средства	_____	_____
2. Средства од странски извори	_____	_____

33 34 38 39 43
44 45 49 50 54

Датум на пополнување на пријавата

Лице што ја пополнило пријавата

(со печатни букви)

Телефон _____

М.П.

Одговорен раководител на органот, организацијата или заедницата

Образец МС - С

страна 4

ПОДАТОЦИ ЗА СТРАНКИТЕ УЧЕСНИЦИ

4 1
3 12

2 12

3 12

4 12

5 12

6 12

7 12

8 12

9 12

1. Презиме и име _____ 13 55

2. Пол М Ж _____

3. Државјанство _____

4. Специјалност _____

5. Година на раѓање _____

6. Адреса за контакт _____ 13

_____ 13

7. Наслов на предавањето, рефератот и др. поднесен на собирот _____ 13

_____ 13

_____ 13

8. Назив на организацијата што ја претставува учесникот _____ 20

_____ 13

9. Држава и адреса на организацијата што ја претставува учесникот _____ 13

_____ 13

9 11

56

57 59

60 65

66 67 68 69 70

13 16

17 19

Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка

Образец МС – II

Да се пополни читливо, со печатни букви

ПРИЈАВА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРОЕКТ

во рамките на научната, културната, просветната и техничката соработка

Куќичките не се пополнуваат

P 01
1 3

1. Назив на проектот (на српскохрватски јазик)

9	10	11	12				

P 02
1 3

P 03
1 3

2. Шифра на проектот од проектниот документ (ако постои)

P 04
1 3

Податоци за организацијата од СФРЈ – носител на проектот

3. Назив

4. Место, улица, број и општина на седиштето

5. Матичен број на организацијата

70						73	
74							80

Податоци за организацијата од странство со која се реализира проектот

P 05
1 3

6. Назив

P 06
1 3

7. Држава

P 07
1 3

8. Место

	9					11	
12							15

9. Ако во која и да е форма учествувала меѓународна организација, наведете го нејзиниот назив

41							44

10. Број на странски учесници

45							47

11. Број на учесници од СФРЈ

48							50

Според Законот за евиденцијата за научната, културната, просветната и техничката соработка со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/81)

Образец МС – П

страна 2

12. Област на соработката (да се заокружи една, според претежноста) научна 1, културна 2, просветна 3, техничка 4.

51

13. Дејност во која се остварува проектот
(Се запишува основната и потесната дејност, на пр. медицински науки – епидемиологија, индустрија – машиноградба, култура – фолклор, ликовна уметност – сликарство)

52 57

14. Цел, односно резултати на проектот (краток опис или клучни зборови)

98
3

9

99
3

9

10
3

9

11
3

9

12
3

9

13
3

15. Датум на почетокот на проектот (да се запише датумот на потпишувањето на договорот односно на проектниот документ)

9 14

16. Планиран рок односно датум на зааршувањето на проектот

15 20

17. Презиме и име, матичен број на главниот истражувач од СФРЈ одговорен за работа врз проектот

21

18. Презиме и име на главниот истражувач од странство

51 63

14
3

9

39 40

19. Основ на соработката (да се заокружи)

- Договор на организација од СФРЈ и организација од странство 1
- Билатерални и мултилатерални спогодби 2
- Личен контакт 3
- Друго 5

20. Назив на актот од точка 19

41 52

Образец МС – П

страна 3

21. Трошоци на проектот (при пријавувањето на почетокот на проектот се внесуваат планираните средства од проектниот документ, а при пријавата на завршувањето фактички потрошените средства)

	Динарски сред- ства во 000 дин.	Девизни сред- ства во 000 дин. по тек. курс
--	------------------------------------	---

1. Општествени
средства

2. Средства од
странски из-
вори

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
53	54	58	59	63	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
64	65	69	70	74	

22. Степен на доверливоста
(да се заокружи)

75

- 1. доверливо
- 2. не е доверливо

23. Назив и седишта на другите организации од СФРЈ што учествуваат во проектот

15.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
3	9	10	11	12	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
	9	10	11	12	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
	9	10	11	12	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
	9	10	11	12	

Датум на пополнувањето на пријавата

Одговорен раководител на органот,
организацијата или заедницата

Лице што ја пополнило пријавата

М.П.

(со печатени букви)

Телефон _____

Сојузен завод за меѓународна научна,
просветно-културна и техничка соработка

Образец МС – О

Да се пополни чигливо
со печатни букви

ПРИЈАВА

НА РЕДОВНО ДОДИПЛОМСКО И ПОСТДИПЛОМСКО ШКОЛУВАЊЕ, ЛЕКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ПОДГОТВИТЕЛНА НАСТАВА НА ДРЖАВЛАНИ НА СФРЈ ВО СТРАНСТВО

Кукичките не се пополнуваат

01
1 2

3 7
8 9 10 11

Податоци за лицето на школување

1. Презиме и име _____
12

2. Пол М Ж _____

3. Матичен број или датум на раѓање _____
54 _____ 66

4. Националност _____

5. Адреса во СФРЈ _____
8 _____ 67 68

02
1 2

Податоци за образовната организација

6. Назив _____
8 _____

7. Држава _____

8. Место _____
11

03
1 2

04
1 2
05
1 2

8 10

9. Датум на уписот на школување _____

26 31

10. Датум на завршувањето или прекинувањето на школувањето _____

32 37

11. Степен на образование што се стекнува по завршеното школување

- Основно училиште	02	- Докторат	07
- Средна стручна подготовка	03	- Постдокторат	08
- Виша стручна подготовка	04	- Лекарска специјализација	09
- Висока стручна подготовка	05	- Подготвителна настава	11
- Постдипломско образование	06		

38 39

Образец МС - О

страна 2

12. Која година запишува (од 1 до 5) _____

40

13. Област на школувањето и насока

41 _____

06
1 2

14. Ако школувањето е остварено во рамките на проект (тема) или некоја друга сложена форма на соработка, да се наведе неговиот назив

15

15. Начин на издржување за време на студиите (да се заокружи)

16 17

- стипендија на југословенски органи, организации 1
- стипендија на странска влада или установа 2
- стипендија на меѓународна организација 3
- сопствено издржување

16. Месечен износ на стипендијата во динари _____

18 23

17. Назив на стипендаторот _____

26

24 25

18. Назив на завршениот, специјалистичкиот, магистарскиот или докторскиот труд - теза

07
1 2

08
1 2

Датум на пополнување на пријавата

Пријавата ја исполни-ла

9. Датум на уписот на школување _____

Телефон _____

Образец МС - Р

Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна
и техничка соработкаДа се пополни читливо
со печатни букви

ПРИЈАВА

НА РАЗМЕНА ВО НАУЧНАТА, КУЛТУРНАТА, ПРОСВЕТНАТА, ТЕХНИЧКАТА И ТЕХНОЛОШКАТА
СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО $\frac{1}{2}$

Податоци за организацијата што остварила размена со странство

3

--	--	--	--	--	--

8 9 10 11

1. Назив _____

2. Место, улица, број и општина на седиштето

12 15

3. Матичен број на организацијата _____

16 22

4. Година за која се пријавува размената _____

23 24

Класификација на размената

Книги и брошури	1
Списанија	2
Филмови и РТВ емисии	3
Уметнички дела и музејски експонати	4
Информации, документации и софтвер	5
Мостри и материјали	6
Учебници и учила	7
Издавање и публикување на дела во оригинал и преводи	8
Патенти	9
Лиценци	10
Друго	11

Датум на пополнувањето на пријавата

Одговорен раководител
на органот или организацијата

Лице што ја пополнува пријавата

М.П.

(со печатни букви)

Телефон _____

Според Законот за евиденцијата за научната, просветната,
културната и техничката соработка со странство
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/81)

Образец МС - Р
страница 2

ПРЕГЛЕД НА ОСТВАРЕНАТА РАЗМЕНА

Вид на размената ¹⁾	Назив на земјата или на меѓународната организација	Причено ²⁾	Испратено ³⁾
R.2 1 2 11 12	_____	20 _____ 26	27 _____ 33
R.3 1 2 11 12	_____	20 _____ 26	27 _____ 33
R.4 1 2 11 12	_____	20 _____ 26	27 _____ 33
R.5 1 2 11 12	_____	20 _____ 26	27 _____ 33
R.6 1 2 11 12	_____	20 _____ 26	27 _____ 33
R.7 1 2 11 12	_____	20 _____ 26	27 _____ 33

R.2
1 2
11 12

R.3
1 2
11 12

R.4
1 2
11 12

R.5
1 2
11 12

R.6
1 2
11 12

R.7
1 2
11 12

1) Во првата колона се внесува шифрата на размена според класификацијата од претходната страна.
2) Се наведува бројот на примените и испратените материјали - примероци - парчиња, филмови, софтверски пакети и сл. За РТВ емисији внесете го вкупниот број минути на разменети емисии. За размена на информации внесете го бројот на информативните барања.

Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка

Образец МС – А

Да се пополни читливо со печатни букви

ПРИЈАВА

НА НАУЧНА, КУЛТУРНА, ПРОСВЕТНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО
(освен проекти, додипломско, постдипломско школување, лекарска специјализација, размена на документација, книги, материјали и др. и учество на меѓународни собири во СФРЈ)

Кукичките не се пополнуваат

АВ1
1 3

4 8

9 10 11 12

Податоци за организацијата од СФРЈ која остварува соработка

1. Назив, _____

2. Место, улица, број и општина на седиштето _____

3. Матичен број на организацијата _____

13 16

17 23

Податоци за организацијата од странство со која се остварува соработка

АВ2
1 3

АВ3
1 3

4. Назив _____
24 _____
9 _____

5. Држава _____

6. Место _____
15 _____

9 11

12 15

7. Ако во која и да е форма, учествувала меѓународна организација – наведете го нејзиниот назив _____

41 44

8. Број на учесници _____

45 47

(за акции во странство се запишуваат податоци за учесниците од СФРЈ, а за акции во СФРЈ се запишуваат податоци за учесниците од странство)

9. Област на соработката (да се заокружи една, според претежноста) научна 1, културна 2, просветна 3, техничка 4. _____

48

Според Законот за евиденцијата за научната, културната, просветната и техничката соработка со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/81)

Образец МС - А

страна 2

10. Дејност во која е остварена соработка (се запишува основната и потесната дејност, на пр. медицински науки - епидемиологија, индустрија - машинogradба, култура - фолклор, ликовна уметност - сликарство)

49 64

11. Форма на акцијата - соработката (да се заокружи една од наведените)

010 Преговори за соработка и програми за соработка	510 конгрес
020 изработка на програма за соработка	520 конференција
110 изработка на проектен документ	530 симпозиум
120 заедничко остварување на проект	540 советување
130 самостојно остварување на проект	550 други собири
140 учествување во заеднички истражувања надвор од проектот	560 семинар
150 самостојна работа во истражувања надвор од проектот	570 курс
210 студиски престој	610 гостување
220 експертска мисија	620 игри, смотра
230 консултантска мисија	630 фестивал и натпревар
240 информативна посета	640 средби, трибини
320 усовршување и специјализација	650 изложби
330 стручни екскурзии	660 други форми на манифестации (уметнички колонии, годишнини)
340 стручна обука на кадри (техничка соработка)	670 саем
350 студентска стручна практика	710 копродукција
410 ангажирање на стручњаци	720 издавање
420 ангажирање на лектори	730 преведување
430 одржување на предавања	810 испорака на опрема (некомерцијална)
440 учество во комисији, жири, редакции и сл.	999 други неспоменати форми
450 учество во работата на органите и работните тела на меѓународни организации	

55 67

12. Назив на акцијата

A 04
3

9

A 05
3

9

13. Цели и резултати на остварената соработка (опис или клучни зборови)

A 06
3

9

A 07
3

9

A 08
3

9

A 09
3

9

A 10
3

9

14. Држава во која се остварува соработката

A 11
3

9

9 11

Образец МС – А

страна 3

15. Места во кои се остварува соработка

12

A 12
1 3

16. Датум на почетокот на соработката _____

9 14

17. Рок или датум на завршувањето на соработката _____

15 20

18. Ако акцијата се одвивала во рамките на проект (тема) или некоја друга сложена форма на соработка, да се наведе нејзиниот назив

21 28

19. Основ на соработката (да се заокружи)

29 30

- Договор на организација од СФРЈ и организација од странство 1
- Билатерални и мултилатерални спогодби 2
- Личен контакт 3
- Соработка што непосредно ја остваруваат граѓани на СФРЈ 4
- Друго 5

20. Назив на актот од точка 19

31 42

21. Извор на финансирање

	Динарски сред- ства во 000 дин.	Девизни сред- ства во 000 дин. по тек. курс
1. Општествени средства	_____	_____
2. Средства од странски извори	_____	_____
3. Лични средства	_____	_____

43 44 48 49 53

54 55 59 60 64

65 66 70 71 75

22. Степен на доверливост (заокружи)

76

- 1. доверливо
- 2. не е доверливо

Датум на пополнувањето на пријавата

Лице што ја пополнило пријавата

(со печатни букви)

М.П. _____

Телефон _____

Одговорен раководител на
органот, организацијата
или заедницата

Образец МС – А

страна 4

За соработка што е остварена во странство се запишуваат податоци за учесниците од СФРЈ, а за соработка што е остварена во СФРЈ се запишуваат податоци за учесниците од странство.

$\frac{14}{3}$
 $\frac{1}{12}$

Реден број на учесникот

8 11

1) Презиме и име

13 _____ 65

2) Пол М Ж

58

3) Државјанство

87 59

4) Специјалност

60 _____ 65

5) Година на раѓање или

66 87

6) матичен број (само за државјани на СФРЈ)

58 _____ 88

7) Адреса за контакт

13 _____

$\frac{2}{12}$
 $\frac{3}{12}$

13 _____

8. Назив на делото, предавањето, рефератот, наградата или слично во врска со акцијата

13 _____

$\frac{4}{12}$
 $\frac{5}{12}$
 $\frac{6}{12}$

13 _____

13 _____

Образец МС - Л

ПРАШАЛНИК
НА ПОДАТОЦИ ЗА СТРАНКИ УЧЕСНИК ВО АКЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ВО СФРЈ

Куќичките не се пополнуваат

4 3	1 12	1. Презиме и име	_____	9	11
		2. Пол М Ж	_____		56
		3. Државјанство	_____	57	59
		4. Специјалност	_____	60	65
		5. Година на раѓање	_____	66	67
2 12		6. Адреса за контакт	_____	68	69
3 12		7. Наслов на предавањето, рефератот и др. поднесен на собирот	_____	13	16
4 12			_____		
5 12			_____		
6 12			_____		
7 12		8. Назив на организацијата што ја претставува учесникот	_____	13	16
8 12			_____	17	19
9 12		9. Држава и адреса на организацијата што ја претставува учесникот	_____		

Доверливите податоци уживаат посебна заштита утврдена со единствениот проект од став 1 на оваа точка.

17. Евидентираните податоци за остварената соработка со странство ги шифрира и автоматска обработка на тие податоци врши Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, односно органите надлежни за собирање податоци во републиките и автономните покраини.

18. Збирни податоци се збир на податоци од точ. 7 до 12 на ова упатство, како и податоците за видот на странскиот партнер со кој е остварена соработка.

Збирните податоци органите надлежни за собирање податоци во републиката односно автономната покраина му ги доставуваат на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка на соодветен медиум.

Содржината и структурата на податоците ќе се дефинираат со единствениот проект од точка 16 на ова упатство.

19. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за единствените методолошки принципи за начинот на водење и користење на евиденцијата за остварената научна, просветна, техничка и технолошка соработка со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/82).

20. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 04-1-1/85-9
26 декември 1985 година
Белград

Директор на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка,
Миленко Зрелен, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 25 ПОД А₁ ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И КРЕДИТИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД „ЕМИН” – ВО СОСТАВ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА „МИНЕЛ” ВО БЕЛГРАД

1. По иницијативата на група работници, од Белград, Уставниот суд на Југославија, со Решение У-бр. 131/84, од 11 јули 1984 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 25 под А₁ и А₂ б на Правилникот за доделување станови на користење и кредити за станбена изградба на Основната организација на здружен труд „Емин” – во состав на Работната организација „Минел” во Белград.

2. Со одредбата на член 25 под А₁ се вреднува само времето на чекање на стан во Основната организација „Емин”, а времето на чекање на стан во други организации и работни заедници воопшто не се вреднува, додека со одредбата под А₂ различно се вреднува работниот стаж, остварен во оваа основна организација, од работниот стаж остварен во други организации и работни заедници.

3. Предметот, во смисла на член 389 од Уставот на СФРЈ, е доставен до Уставниот суд на Србија, кој, со Одлуката У-бр. 864/84, од 13 декември 1984 година, ја укина одредбата на член 25 под А₂ б што се однесуваше на различното вреднување на работниот стаж.

4. Оценувајќи ја уставноста на одредбата на член 25 под А₁ Судот утврди дека со неа се доделуваат определен број бодови по основ на должината на времето на чекање на стан, но само времето на чекање на стан во основната организација на здружен труд „Емин” додека времето на чекање на стан во други организации не се зема предвид, што всушност значи различно вреднување на работниот стаж поминат во таа организација од работниот стаж стекнат во други организации и заедници.

Својот став за ова прашање Уставниот суд на Југославија го заведе во Одлуката У-бр. 90/83 од 7 ноември 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/85), со која ја укина одредбата за вреднување на времето на чекање на стан само во организацијата во која работи работникот, па поблиските причини за укинување на наведената одредба се дадени во таа одлука.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 18 декември 1985 година, со мнозинство на гласови, донесе

О д л у к а

1. Се укинува одредбата на член 25 под А₁ на Правилникот за доделување станови на користење и кредити за станбена изградба на Основната организација на здружен труд „Емин” – во состав на Работната организација „Минел” во Белград.

2. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на СФРЈ”, и на начинот на кој е објавен Правилникот чија одредба се укинува.

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Јосиф Трајковиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Славко Кухар, д-р Васил Гривчев, Радко Мочивник, д-р Александар Фира, Иван Франко, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, Рамадан Враниќи и Душан Штрабац.

У-бр. 131/84
18 декември 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Јосиф Трајковиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за условите под кои можат да се склучуваат кредити во странство врз основа на хартии од вредност, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 73/85, се поткраднаа подолу наведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ СКЛУЧУВААТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВРЗ ОСНОВА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Во точка 2 во последниот ред зад зборовите: „кога се врши залог” треба да се стави точка, а да се бришат зборовите: „или продажба”.

2. Во точка 5 во четвртиот ред, зад зборот: „опреми” се става запирка а наместо зборот: „работи” треба да стои зборот: „бродови”.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 21 јануари 1986 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо, односно на мало, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/85, се поткраднале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО, ОДНОСНО НА МАЛО

Во точка 2 став 1 во табелата се вршат следните исправки:

1) во гранката 0105, групата 01050, подгрупата 010500 Производство на нафтени деривати, во алинеја 11 наместо бројот: „140/120” треба да стои бројот: „140/200”;

2) во гранката 0130, групата 01304, во подгрупата 013041 Колење на добиток, наместо текстот:

„ – свежо месо (говедско, јунешко, телешко, свинско, овчо, јагнешко, живинско и други свежи меса); сурова кожа (крупна свинска и ситна овча кожа)	вкупно 13,50 вкупно 4,00”
---	------------------------------

треба да стои:

„ – свежо месо (говедско, јунешко, телешко, свинско, овчо, јагнешко, живинско и други свежи меса) сурова кожа (крупна, свинска и сурова овча кожа)	вкупно 13,50 вкупно 4,00”.
---	-------------------------------

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 23 јануари 1986 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/85, се поткраднала долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ

Во точка 1 став 1 во табелата во гранката 0132, групата 01320, подгрупата 013200 Производство на добиточна храна: сите производи, во колоната 5 треба да стои по грешка изоставениот број: „1,03”.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 23 јануари 1986 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

УКАЗИ

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За помошник на сојузниот секретар за финансии се назначува д-р Душан Јаковлевиќ, управник на Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство во Сојузниот секретаријат за финансии.

С.п.п. бр. 124
23 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

За помошник на директорот на Сојузниот завод за статистика се назначува м-р Миомир Тодосиевиќ, самостоен советник во Републичкиот завод за статистика на СР Србија.

С.п.п. бр. 125
23 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет се назначува Милорад Ристиќ, самостоен советник во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

С.п.п. бр. 126
23 јануари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДИЈА

I

Се отповикува
Данило Билановиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индија.

II

Се назначува
Живсин Јазик, помошник на сојузниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 3
10 јануари 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с.р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

- за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛА
ТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Кутлешки Ранка Миодраг, Миловано
виќ Тисосава Властимир, Николиќ Радована Воислав;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Ђорђевиќ Антонија Борисав, Ђуриќковиќ Радована Драгутин, Миличевиќ Обрада Ратко, Вукадиновиќ Милорада Миодраг;

потполковниците: Илиќ Марка Милорад, Костиќ Добросав Властимир, Николиќ Видосава Живорад;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Дековски Петар Риста, Глишовиќ Пантелија Властимир, Јововиќ Милисав Велко, Ковиниќ Новака Михаило, Мркиќ Андрије Мирослав, Радошевиќ Живка Миљко, Ристиќ Радована Милорад, Стевиќ Животе Драгиша, Стојановиќ Милоја Алекса, Вуковиќ Будимира Љубомир;

потполковниците: Ајетовиќ Емина Сулејман, Алексиќ Петра Добросав, Бартоловиќ Адама Југослав, Димитровски Љубомира Димитрије, Китановиќ Раићела Новица, Миладиновиќ Ђенадија Миладин, Петковиќ Петра Радомир, Раичковиќ Велише Гојко, Ранковиќ Здравка Крсто, Рот Имре Хинко, Стефановиќ Драгослава Властимир, Стојковиќ Светозара Дарко;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковниците: Бачевиќ Димитрија Новица, Стојковиќ Милића Милоје;

мајорите: Арсиќ Станоја Цветко, Баковиќ Милуна Милорад, Бечејски Милисав Ратомир, Бранковиќ Миролуба Миленко, Далчевски Тодора Валентин, Игњатовиќ Петка Александар, Граховац Николе Стеван, Илиќ Николе Боровоје, Јашари Јашара Весел, Јездимировиќ Драгутина Никола, Кирев Гаве Сретко, Кишиќ Стјепана Мато, Кљајиќ Милорада Георгије, Крстиќ Живка Слободан, Марковиќ Петра Љубиша, Михајловиќ Ратомира Мирослав, Милиќ Мијајла Звонимир, Обрадовиќ Светомира Будислав, Петковиќ Ђорѓија Стеван, Пенев Спасе Борис, Ранчиќ Чедомира Живојин, Шабани Мехмета Сељам, Шарполи Имера Назми, Васиќ Ђуре Никола, Вукојичиќ Димитрија Душан;

капетаните I класа: Ђорђијоски Миле Цветан, Фешиќ Имре Јован, Филиповиќ Младена Живко, Илијевиќ Благоја Гоце, Ивановиќ Владимира Славимир, Јовановиќ Милана Драгослав, Јовановиќ Светозара Властимир, Матијевиќ Цветка Милан, Милојковиќ Новице Мирко, Милосављевиќ Стојана Перица, Николиќ Драгомира Стамен, Пешут Михајла Петар, Раичевиќ Вука Ратко, Ратковиќ Александра Милан, Трајковиќ Радивоја Светислав, Видиќ Милована Живадин, Владисављев Обрада Лазар, Вујичиќ Петра Милан, Златановиќ Милана Мирко;

капетаните: Ђорђевиќ Андреје Светислав, Перичевиќ Младена Рајко, Петровиќ Душана Десимир, Протиќ Предрага Чедо, Тричковиќ Драгослава Миливоје, Вукелиќ Драге Мато;

поручникот: Новаковиќ Милуна Слободан;

заставниците I класа: Ајдуковиќ Милана Илија, Андрејиќ Светомира Момир, Антиќ Ненада Војислав, Благојевиќ Милије Богдан, Динчиќ Петра Стеван, Ђорђевиќ Александра Божидар, Дашиќ Светозара Радомир, Ђерковиќ Петра Владислав, Ђондовиќ Ђурице Иван, филиповски Павла Живојин, Илиќ Цветка Боро, Иветиќ Симе Божо, Јанковиќ Милорада Борисав, Јоксиќ Богосава Мирослав, Јовановиќ Секуле Миливоје, Костадиновски Јордана Санде, Кубуровиќ Мика Радисав, Лазиќ Војина Никола, Милановиќ Вукоја Будимир, Миленковиќ Милисав

Вук, Милиќ Ратка Ивко, Милиќ Живка Светислав, Милојковиќ Живојина Бранислав, Миљковиќ Антанаса Драги, Мирковиќ Гавре Аран, Миниќ Милорада Зоран, Оровиќ Марка Ђорђе, Пантиќ Панте Родољуб, Петковиќ Илије Гојко, Радивојевиќ Трајка Добривоје, Рајковиќ Драгомира Александар, Салихбеговиќ Јусуфа Зијад, Симиќ Петка Милан, Симоновиќ Благоја Видовид, Симовиќ Живана Велко, Смајлај Тахира Исмајл, Стајиќ Светислава Богољуб, Стајковиќ Радомира Властимир, Станковиќ Станка Драгољуб, Станковиќ Владимира Живадин, Станојевиќ Прокopa Јован, Степановиќ Властимира Божидар, Стевановиќ Томе Братислав, Стојановиќ Стојадина Војислав, Сурдуловиќ Петра Милан, Војводиќ Војина Добривоје;

заставниците: Антоловиќ Мије Андрија, Цвијетановиќ Владимира Стеван, Ѓосовиќ Драгослава Миодраг, Ђокиќ Јеленка Сретен, Ђорђевиќ Андрије Душан, Диниќ Драгише Момчило, Јовановац Луке Иван, Ковачевиќ Денка Александар, Лазиќ Лазара Никола, Митровиќ Божидара Србољуб, Паиќ Љубана Богдан, Павловиќ Стевана Звездан, Петровиќ Аритона Миомир, Пуриќ Никола Јозо, Слуњски Аритона Сјепан, Сопјанац Јозе Славко, Станисављевиќ Душана Јован, Стевановиќ Милутина Михајило, Станојевиќ Бошка Хранислав, Стојановиќ Миодрага Зоран, Стојковиќ Милана Миодраг, Томиќ Бранка Драгомир, Вранешевиќ Дмитра Адам, Вучиниќ Марка Љубомир, Вукадиновиќ Чедомира Мирко, Здравковиќ Милана Антанасије;

постарите водници I класа: Диздаревиќ Шахира Џемал, Галиќ Жежефа Ференц, Кокеза Гојка Душан, Миленовиќ Станимира Чедо, Пармач Среќка Мијо, Пешиќ Петронија Драган, Станковиќ Кристе Драгиќ, Шарац Душана Вид;

воениот службеник II класа: Стојановиќ Драгољуба Надежда;

воените службеници IV класа: Детеља Валентина Станислав, Димитријевиќ Витомира Бранко, Максимовиќ Петра Ненад, Трипковиќ Тихомира Исидор;

воените службеници V класа: Мирковиќ Тихомира Велимир, Николиќ Светислава Милорад,

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковниците: Алексиќ Светомира Радован, Дамњановиќ Љубомира Негосан, Јовишевиќ Цвијана Маринко, Корачевиќ Миладина Панта, Раићеловиќ Ранка Ненад, Стојковиќ Милана Станиша;

мајорите: Брајковиќ Милана Петар, Јакица Боже Новак, Младеновиќ Миодрага Будимир, Трајковски Стојана Никола, Требољевац Бошка Мирослав;

капетанот I класа Мрдаковиќ Светислава Војислав; заставниците I класа: Ђукиќ Пере Радослав, Микановиќ Адама Ђуро, Стојановиќ Сибина Станимир;

воениот службеник IV класа: Црнобрња Теодора Миодрага;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Стефановиќ Димитрија Љубомир, Тодоровиќ Алексе Момчило;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајорот: Атанасковиќ Ратомира Драган;

заставниците I класа: Босниќ Раде Никола, Буљановиќ Илије Обрен, Хазер Резе Андрија, Јаковљевиќ Душана Петко, Малаковски Божина Вељан, Милосављевиќ Стојадина Властимир, Павловиќ Љубомира Станоје, Пешиќ Радивоја Томислав, Прелиќ Борислава Велимир, Стјепановиќ Милана Радосав, Стојановиќ Димитрије Драгана, Вуксан Јове Мићо;

заставниците: Илиће Божидара Љубомир, Митиќ Милорада Светислав, Младеновиќ Станојка Милован, Нешиќ Николе Зарија, Средојевиќ Милића Ратомир;

воениот службеник IV класа: Ђорђевиќ Миливоја Драган

воениот службеник V класа: Шарчевиќ Добромира Неранца;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бајиќ Николе Гојко, Додиќ Божидара Среќко, Пејчиќ Милутина Нада,

Савиј Жарка Радмила, Стевановић Божидара Сретен, Стојменовић Ристе Мара, Зотовић Радивоја Стојан;

- за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

полковниците: Андрејевић Стојана Милосав, Менковић Влајка Душан;

потполковниците: Анђелковић Милана Радован, Дојчиновић Драгомира Светислав, Ђорђевић Драгољуба Божидар, Грива Ђуре Бранислав, Игњатовић Никодија Станимир, Јевтовић Чедомира Миодраг, Јовић Таска Љубиша, Јовићевић Милијана Предислав, Краснић Фаика Иسمет, Лазаревић Животе Драгиша, Маљини Аљија Исмаил, Маричић Дане Дмитар, Матијаш Стојана Бранко, Младеновић Мирка Владислав, Морковић Шпире Бошко, Николић Животе Љубиша, Николић Жарка Станоје, Пешић Радомира Станимир, Петровић Костадинова Миодраг, Поповић Драгослава Алекса, Радловић Петра Милосав, Симиовић Томаша Никола, Стипић Чедомира Драган, Стојковић Радована Станоје;

мајорите: Антонијевић Милутина Радосав, Ђурчин Александар Драгољуб, Дончов Стефана Станојко, Ђорђевић Милорада Миленко, Џонић Љубомира Чедомир, Ивановић Миодрага Миладин, Јањић Милана Добривоје, Јеленковић Витомира Обрад, Јовановић Милоја Стеван, Костић Јајима Радојко, Котур Мирка Милан, Крстић Новака Славолуб, Лазаревић Стојана Владимир, Линкић Цветка Љубомир, Љубисављевић Богосава Војислав, Марковић Душана Слободан, Мијајловић Борислава Живорад, Милић Алксандра Добросав, Милосављевић Зарије Ранко, Нојић Живка Југослав, Пејчић Богослава Миодраг, Петровић Сотира Александар, Петровић Лазе Никола, Продаковић Мане Милан, Стаменовић Добривоја Вукашин, Стефановић Добосава Мирко, Тачић Добривоја Јован;

капетаните I класа: Јанковић Хранислава Милорад, Рако Ивана Гостимир, Роган Милана Лука;

заставникот I класа: Алексић Тодора Момир;

воениот службеник VI класа Ибраимовић Мије Ибраим;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

потполковникот: Петровић Душана Велимир;

мајорите: Костуранов Бориса Георге, Крстић Мице Пера, Петровић Стојана Благоје, Васић Борисава Ранко, Аћимовић Сибинке Миленко;

капетаните I класа: Алексовски Стевана Александар, Бећирлар Фетиша Сеиран, Блечић Рада Слободан, Бранков Слободана Миленко, Динић Стојана Миодраг, Ђорђевић Адама Душан, Ђорђевић Душана Радојко, Филиповић Станислава Миролуб, Грба Вукола Милорад, Грујић Благоја Љубиша, Јурасовић Мије Јосип, Ковачић Стеве Мићо, Лазић Саве Никола, Лазић Јована Радивоје, Марковић Радована Радоје, Марковић Јована Стојан, Милетић Славка Десмир, Пејчић Вукадинова Новица, Пешић Миомира Златомир, Радивојевић Костадинова Љубисав, Радуловић Душана Велибор, Рашовић Драгише Богдан, Стевановић Адама Илија, Стојановић Петра Љупче, Суњон Јаноша Јанош, Тодоровић Бошка Томислав, Томовић Живојина Никола, Васовић Малише Радисав, Вељковић Петронија Славко, Вулин Шанте Ивица;

капетаните: Јовановић Драгутина Момчило, Којадиновић Драгутина Драган, Милосављевић Момчило Живан, Рапаић Николе Ђуро, Рашоу Петра Небојша;

поруčníците: Абазовић Рухана Имер, Реѓоја Јована Раденко, Станковић Живојина Драги;

заставниците I класа: Филиповић Миљка Ратомир, Марковић Владимира Милован, Марић Никола Милосав, Митровић Слободана Чедомир, Станковић Драгомира Ранђел, Стојковић Станимира Томислав,

заставниците: Давидовић Драгослава Живорад, Гашипарић Фрање Мирко, Јовановић Душана Миливоје, Младеновић Косте Милорад, Млађан Даниче Мирко, Мујагић Мухарема Зедин, Николић Радоја Милутин, Половина Мане Милован, Релић Ивана Томислав, Радовановић Дојчина Златомир, Рајовић Владимира Рајко, Станимировић Стојана Радосав, Сталетовић Милорада Слободан, Стевановић Андрије Предислав, Ставрић Драгољуба Владимир, Стојановић Божидара Драгослав, Станковић Михајла Милорад, Штимерец Антона Борис, Тошић Миливоја Светозар, Живановић Милована Ратомир;

постарите водници I класа: Алексоски Синадина Иван, Боровина Анте Данко, Цветичанин Петра Стево, Давидовски Крсте Благоје, Иванов Мирка Десмир, Мамањашевић Незира Шемсо, Кљајић Авдије Мује, Кршанин Вукосава Милутин, Лукић Миланка Ранко, Нухај Рамадана Сокољ, Патровић Јеленка Драган, Радејкић Миле Милољуб, Ржен Минка Маријан, Стојановић Живојина Саво, Тотх Шандора Шандор, Узелан Андрије Мирко, Болф Антуна Даворин, Вукмировић Новака Боро;

постарите водници: Гергић Петра Срећко, Марковић Цвете Вељко, Пластић Стјепан Фрање, Спасосавић Станоја Никодије, Суљић Бећира Осман, Тубин Миле Ранко, Војиновић Предрага Славина;

воениот службеник V класа: Савић Миливоја Никола;

воените службеници VI класа: Јовић Душана Мишо, Станковски Јордана Стојан;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Иванковић Милована Бранислав, Перич Трифуна Олга, Пиндовић Владисава Пуниша, Спасић Војислава Слободан, Тиквина Мухамеда Изета, Тимотијич Милена Момир;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

потполковниците: Гроздановић Милисава Светислав, Стаменковић Александра Миливоје;

мајорите: Лазић Илија Михајло, Мишић Светомира Миомир, Петровић Живојина Реља, Самарчић Миле Паво, Стојановић Радована Стојан, Веруновић Рада Момир;

капетаните I класа: Бојић Радомира Вучина, Јовановић Војислава Љубивоје, Митић Младена Драги, Пигл Ђуре Едуард, Поповић Радомира Србислав, Себић Василија Димитрије;

капетанот: Контреј Фрање Антун;

заставниците I класа: Бачевић Божидара Љубиша;

заставниците: Ковачић Мате Маријан, Јевнајић Буле Милић;

- за заслуги и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

граѓанските лица на служба во ЈНА: Бараћ Богосава Петар, Барабаш Трајка Марина, Додић Цветка Стојанин Дјелвић Жарка Божидар, Гојковић Радомира Љубиша Илић Живојина Љубисав, Китић Петра Видосава, Крагуљ Семе Стајка, Кржевски Ђорѓа Мирослава, Манојловић Милена Ружа, Матић Станимира Олда, Милошевић Милана Миодраг, Митровић Милутина Радмила, Младеновић Најлена Гојко, Нешић Предрага Милица, Нешић Владимира Живан, Нешковић Божидара Живојин, Николић Милосава Будимка, Пауновић Раде Бранко, Павловић Живојина Бранислав, Петровић Ганђела Вељко, Ристић Властимира Владича, Савић Станка Цвета, Совровић Василија Владимир, Стаменковић Илије Лозанка, Стевановић Максима Љилана, Стефановић Велимира Ксанг Стевановић Тихомира Драган, Стојановић Драгутина Александар, Стојановић Станка Јасмина, Стојановић Живојина Мирослав, Стојмиров Антуна Лозан, Живић Жарка Милунка;

- за примерна работа на развивањето на полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Јовановиќ Стојана Живорад, Намовиќ Миодрага Владимир, Радивојевиќ Љубомира Вељуб, Заковски Благоја Ђорђе;

капетаните: Арнаутовиќ Осман Сеад, Беџировиќ Рашада Енес, Браковиќ Сабина Нермин, Булатовиќ Радомира Душан, Дачиќ Милана Бобан, Делиќ Милана Зоран, Добриќ Николе Томо, Драгојевиќ Илије Ранко, Ђорђевиќ Стојана Мите, Филиповски Стојана Ванчо, Гагиќ Михајла Мирољуб, Голубовиќ Александра Веселин, Хаџибековиќ Изета Есад, Илиќ Крешимира Томислав, Ивиќ Николе Зоран, Јакубек Мате Владимир, Јефиќ Ненада Миленко, Корача Велија Вели, Костевски Александра Драге, Криезиу Етема Рамадан, Кукоски Наума Стојче, Лаловиќ Рајка Драган, Љимони Себедина Насер, Марковиќ Мирка Драгољуб, Милетиќ Мила Ђорђе, Миловиќ Миће Златко, Пантелиќ Љубисава Бранко, Ранѓеловиќ Зарије Маринко, Савиќ Михајла Видосав, Станковиќ Бранимира Небојша, Стојиќовиќ Бранка Красмир, Стојановски Крсте Климе, Шилак Богдана Војислав, Ташковиќ Јована Александар, Трифуновиќ Радоша Милан, Вереш Маѓаша Деже, Виштица Бранимира Јосип;

капетаните по договор: Беџиќ Радојице Радован, Ђераниќ Миличка Миомир, Мариќ Бранислав Богомир;

поручниците: Битиќ Ахмета Зеједин, Ивковиќ Витомира Властимир, Јакимовски Благоја Јовица, Кондиќ Илије Мирко, Ковач Вукана Митар, Милиќовиќ Драгомира Војислав, Милиќ Нике Пајо, Недељковиќ Томислава Љубиша, Плавшиќ Василија Гаврило, Салибашиќ Шевалија Џеват;

потпоручникот по договор: Нешковиќ Јован Споменко

заставниците: Грос Јулија Мирко, Грујиќ Божицара Милан, Месарош Ђуре Јосип, Стојановиќ Василија Слободан;

постарите водници I класа: Јанковиќ Благоја Слабољуб, Линдер Ивана Бранко;

постариот водник I класа по договор: Вељковиќ Славољуба Велибор;

постарите водници: Алијевиќ Рахмана Зумбер, Анѓелковиќ Душана Бранислав, Борос Анте Томислав, Цветковиќ Милана Вукоје, Димитров Естратија Стоилко, Ђорђевиќ Божицара Радослав, Гвозденовиќ Богдана Бранко, Киров Таќија Киро, Младеновиќ Владимира Мирко, Смајловиќ Хусејина Химзага;

водниците I класа: Ацевски Бојка Душан, Алексиќ Милована Маринко, Апостоловски Гуле Драги, Башиќ Рамиза Шефко, Бисо Ахмедина Пецо, Бобиќ Дане Бошко, Богдановиќ Влајка Станислава, Ѓосовиќ Обрена Драгомир, Давидовиќ Александра Слободан, Ђорђевиќ Бранка Славко, Фиштеш Михаља Михаљ, Коленовиќ Хаљица Етем, Крстев Ристе Тиме, Миклавиќ Томе Ивица, Миленковиќ Боже Милан, Милош Јуре Мили, Николиќ Светлика Влада, Ниниќ Јеленка Јовица, Парента Сава Славко, Перишиќ Живана Драган, Ристевски Панда Миле, Спахиќ Суље Зијад, Станисављевиќ Мирослава Радиша, Стипанчев Анте Драган, Тошиќ Радисава Дарко, Вјештица Рајка Горан, Вуиновиќ Милана Радован;

воените службеници VIII класа: Петровиќ Добривоја Зоран, Спироски Голуба Пецо, Велковски Методија Ђорђе;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Антиќ Божицара Милијана, Азировиќ Агуша Нусрет, Арсовски Стојана Војислав, Бујиќ Василија Мирослава, Џаќиќ Спице Петар, Дамјановиќ Војислава Тихомир, Ђорђевиќ Живојина Драган, Ђорђевиќ Властимира Здравко, Грујиќ Станимира Јован, Лазаревиќ Тугомира Јован, Миленковиќ Александра Љубомир, Миленковиќ Драгољуба Милован, Милиќ Радосава Милован, Никетиќ Радула Милован, Николиќ Душана Оливера, Поповиќ Милорада Владимир, Пробојчевиќ Боривоја Мирослава, Славиќ Божицара Томислав, Стефановиќ Бошка Александар, Станојевиќ Миодрага Душан, Шћепановиќ Василија Милиќ, Виријевиќ Душана Ратка, Влајковиќ Владимира Љубинко;

- за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

поручникот: Тривиќ Тоше Душко;

постариот водник: Тадиќ Драгољуба Душко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

полковникот Грујиќ Грујице Тихомир;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот: Балаќ Милана Рајко
мајорите: Борски Васка Крум, Џестариќ Јосипа Јосип, Драговиќ Радивоја Велимир, Донева Крума Васил, Фериќ Ивана Звонко, Јазвиќ Боле Анте, Крчак Милојка Сима, Костадиновски Стојка Јован, Лекиќ Милана Драган, Мишовиќ Радована Томислав, Новаковиќ Саве Милун, Паздријан Стјепана Стјепан, Радивојша Сима Драгомир, Радоњанин Власте Бранко, Сребренов Јордана Саздо, Стоичков Стамена Димитар, Тегелтија Станка Ранко;

капетаните I класа: Андреевски Ванча Драган, Михајловиќ Исидора Жива, Златевски Стојка Владоје, Унгуровиќ Жарка Душан;

поручникот на боен брод Костовски Стефана Иван; заставници I класа: Ђорчев Аспаруха Благоја, Јанковиќ Владимира Вељко, Миленковиќ Петра Стојко, Симовски Коце Томе;

заставникот Тешовиќ Миладина Милан
воениот службеник IV класа Водеб Јулијуса Рихард;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Јовановиќ Вуке Благоје, Остојиќ Љубомира Душан, Шуловиќ Миливоја Предраг;

потполковниците: Георгиевски Гоце Милан, Филиповски Цветка Спироски, Јанчиќ Душана Тодор, Станковиќ Драгутина Сима;

- за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

полковниците: Арсевски Страхила Радослав, Дмитриќ Десмира Драгиша, Колевски Веле Владо, Пандилов Стевана Живко, Перевски Илије Боше, Петковиќ Тодора Стојадин, Петрушев Трајана Ристо, Реревски Георгија Методи, Раковиќ Андрије Мирко, Жуниќ Петра Душан;

потполковниците: Цветковиќ Миленка Петар, Манасијевиќ Јована Јанаѓије, Радушки Драгомира Сретен, Златановиќ Благоја Миодраг, Живковиќ Милоша Милован;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

потполковникот Марковиќ Саве Милан;
мајорите: Алексијевиќ Николе Драгољуб, Бојчовски Трајка Живко, Цветковиќ Јовице Слободан, Дамчевски Алексе Веселин, Ивановски Ангела Јонче, Петровиќ Станоја Видоје, Вучиќевиќ Радивоја Слободан;

капетаните I класа: Хиниќ Дане Боже, Јовиќ Атанаса Слободан, Пејиќ Жоже Анте, Шаќиќ Боже Радош;

капетанот Добривојевиќ Душана Жарко;
заставниците I класа: Ђуровиќ Неѓе Саво, Ериќ Љубомира Станоје, Лазаревиќ Вељана Пандо, Стефановски Ђорђе Вангел, Владимиров Стамена Ангел;

заставниците: Цветановиќ Блаже Наце, Марјановиќ Живка Миле, Марковиќ Андреје Петар, Згоњанин Илије Вељко;

воениот службеник IV класа Јаневски Спире Благоје

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

полковниците: Мићиќ Душана Нићифор, Стаменковиќ Аранђела Лазар;

потполковниците: Ђопиќ Петра Недељко, Ерцеговиќ Митра Илија, Илиќ Милоша Бранислав, Јевтиќ Панте Илија, Кочоски Димка Цветан, Милановиќ Милорада Милорад, Милошевиќ Рада Павле, Милованчев Милана Милован, Мирковиќ Петра Никола, Накиќ Серафима Божин, Пековиќ Радоише Иван, Симовиќ Радојице Драгиќ, Тодоров Бориса Димитар;

мајорите: Димовски Јордана Томислав, Николиќ Николе Јован, Вујановиќ Јована Миролуб;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

потполковникот Чаушевски Трајана Наум;

мајорите: Андревски Минета Јован, Цуклески Петра Ристо, Јовчевски Стојка Александар, Костадинов Кирила Стоимен, Мирчевски Стојана Јован, Пекевски Љубомира Славче, Пешиќ Аранђела Тихомир, Петровиќ Стојана Владимир, Перовиќ Мехмеда Исмет, Роквиќ Станка Бранко, Стоименов Глигора Стоимен, Стојчевски Боре Велико, Тасев Костадинова Тодор, Штурбек Стеве Стјепан, Шундек Радоша Војко, Василев Туше Никола, Вујиновиќ Милутина Ратко;

капетаните I класа: Атанасов Ставре Тома, Бошевски Ристе Јосиќ, Двојакоски Димитра Јане, Јашовиќ Милије Иван, Јефриќ Косте Душан, Косески Ангела Владимир, Марковски Ђорѓа Илија, Мицов Драге Раче, Милановиќ Костадинова Чедомир, Милосављевиќ Радослава Бранислав, Митевски Санде Благоја, Наумовски Стојана Блаже, Патчев Драгољуба Ратко, Поповиќ Илије Јован, Пресечки Ивана Јосип, Ристовски Томе Бранко;

капетаните: Блажевски Бориса Мите, Борис Мане Петар, Гаданец Људевита Винко, Глишиќ Петра Андреј, Инђиќ Милана Миланко, Милиновиќ Бранка Ранко, Савиќ Станка Јован, Станиќ Милутина Војин, Трајановски Санде Миле, Зориќ Стане Милорад;

поручникот Ергиќ Мирка Милан

заставниците I класа: Цветковски Владе Стевко, Димитријевиќ Радмила Томислав, Еркиќ Радета Радомир, Франиќ Јове Мирослав, Гроздановски Васила Живко, Ицковски Стојана Димче, Јовановски Стоимена Коце, Јордана Алберта Ненад, Карамарковиќ Јанка Стеван, Коруноски Јована Михајло, Костиќ Милоја Војин, Козара Шавла Иван, Лончар Петра Бошко, Манчевски Трајка Илија, Мијајловиќ Љубомира Видоје, Миленковиќ Раица Младен, Миниќ Секула Мијодраг, Младенов Ристе Младен, Најдовски Рампа Бошко, Најдевиќ Ванка Милан, Николиќ Добривоја Миленко, Николиќ Драгољуба Томислав, Огњановиќ Милсав Јован, Пандов Вангела Никола, Пајовиќ Драгише Милан, Петков Петра Слободан, Писовски Јована Тодор, Радевиќ Јована Миливоје, Софронијевиќ Серафима Љубо, Спасојевиќ Владислава Живојин, Стајиќ Миодрага Бранислав, Станковиќ Милана Петар, Стојковиќ Драгутина Душан, Шпехар Јуре Јосип, Тасиќ Томе Станислав, Ташевски Зафира Бранко, Трајковиќ Стојана Крста, Тренчевски Раде Драгољуб, Тодоров Александра Бранко, Велковски Трајка Миле, Вујичиќ Милоша Миле, Вујовиќ Селимира Вељко, Здравковиќ Велимира Војислав, Живановски Трајка Русомир;

заставниците: Аранђеловиќ Стојана Станимир, Баевски Неше Бранко, Бијук Петра Бранко, Бугарски Душана Марко, Цаковиќ Рафаила Милан, Чеваровиќ Карла Антун, Целајлија Теодора Младен, Ђорђијовски Мијајла Цветан, Иваноски Целе Јонче, Карабеговиќ Сафета Мирсад, Катиќ Николе Мата, Клобучанич Фране Фране, Мадевски Аралампија Васил, Малиќ Ивана Драгутин, Манасиев Стоилка Методи, Нелоски Војислава Спасоје, Николиќ Рајка Војислав, Николовски Ивана Драган, Пандуревиќ Павла Блашко, Пезер Стојана Данилко, Релвин Владимир Аићелко, Савковиќ Петра Боривоје, Стаменковиќ

Благоја Реља, Станковиќ Станоја Петар, Стојанов Васила Ђорѓи, Стојанов Цветка Смиеон, Шкрбиќ Јована Гојко, Таневски Ивана Филип, Вељановски Вељана Благоје, Војиновиќ Максим Раденко;

постарите водници I класа: Арсенијевиќ Радише Милош, Буха Аићелка Радован, Бранда Матилде Владимир, Кнапиќ Мије Звонко, Лазиќ Рајка Митар, Величковиќ Драгише Милан;

воениот службеник IV класа Милошевиќ Милинка Драгутин

воените службеници V класа: Мицевски Ђорѓа Томислав, Стојков Николе Киро;

– за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

потполковниците: Ацовиќ Драгутина Љубиша, Бејков Илије Томе, Бојачиевски Јована Димитар, Ђорђевиќ Русима Радослав, Карапеев Ристе Димитар, Лунова Стевана Божидар, Машовиќ Младена Милорад, Митковски Бориса Предраг, Мутавиќ Мирка Александар, Николиќ Крсте Ђоко, Новичиќ Миодрага Здравко, Петровски Андреја Петар, Поп-Христов Кирила Христо, Прегов Шпире Стефан, Ристовски Петра Ристо, Станек Фране Иван, Шолаја Ђуре Милан, Ванковски Мане Аврам;

мајорите: Чорбиќ Радосава Милош, Стерјев Анастас Коста, Станојковски Богдана Гене, Стоименов Николе Митко, Стојанов Стојмена Тодор, Терловски Панде Владимир, Тодориќ Николе Јован, Трифковиќ Милоша Аићелко, Живиќ Градимира Славко;

капетанот I класа Николовски Тоде Димче;

заставниците I класа: Александриќ Александра Хранислав, Церовски Стоимена Александар, Кушевски Николина Радомир, Лекиќ Милана Здравко, Ристески Аксентија Соломан;

заставникот Пауновиќ Михаила Мирослав; воениот службеник II класа Дудиќ Драгутина Живомир;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

мајорите: Бошков Бориса Миле, Дугалиќ Маријана Круно, Еленски Ивана Димитар, Јангелов Гаве Гојко, Тодоровиќ Новице Божидар, Зејноски Бафтира Мемедалија;

капетаните I класа: Антиќ Радивоја Боривоје, Благојевиќ Антонија Владимир, Бојиќ Радисава Велислав, Дербогосијан Милана Богосав, Димовски Блажа Мендо, Гашпаровиќ Стјепана Ивица, Георгиевски Васиљка Вечеслав Гвозденовиќ Раићела Доброслав, Ивошевиќ Пере Симо Јаначковски Ђурка Страхиљ, Мартињаш Мартина Јосип Миленковиќ Драгољуба Обрад, Милетиќ Радослава Милоје, Николовски Гроздана Блаже, Простран Јована Драган, Ристевски Милутина Темелко, Созовски Спире Кочо Станковиќ Станка Божидар, Василевски Јована Андон Војводиќ Јакова Зоран, Живковиќ Уроша Радосав;

поручникот Миловановиќ Милоја Томислав;

заставниците I класа: Маринковиќ Миодрага Милан Марковиќ Марка Душан, Настески Димка Тодор, Смилевски Славе Станоје;

заставниците: Цицовиќ Уроша Милован, Милићевиќ Михаила Душан, Радићевиќ Миленка Милосав, Стипановиќ Боже Анте, Шупица Николе Раде, Тепиќ Милана Миливоје, Вукадиновиќ Вељка Славко;

постарите водници I класа: Благојевиќ Добросав Ратко, Цветановски Велка Цане, Дурмиши Мејдина Зудија, Ђорђевиќ Миодрага Властимир, Ђозев Димитр Крстин, Јанев Тодора Јаћим, Костов Ванче Јордан, Мајрек Владимир Звонимир, Миленкоски Трендафил Божидар, Почуча Миле Бранко, Ристов Камче Трајан, Савиќ Младена Милош, Спасов Блаже Стојчо, Спирок Јордана Јанче, Стефановски Добривоја Бранко, Новак Аугуста Зоран;

постарите водници: Богићевиќ Јовице Добривоје, Петров Трајана Драган, Ристиќ Милорада Благоје; водникот I класа Спирковски Вукашина Томислав; воените службеници V класа: Ивановски Стојмира Трајан, Ристер Јосипа Славко;

граѓанските лица на служба во ЈНА: Кимевски Зенка Томислав, Тодоровски Александра Ратко, Василеска Николе Елеонора;

- за залагање и постигнати успеси во работа

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

капетаните I класа: Михајловиќ Душана Србољуб, Панѓиќ Бранка Радослав, Станковиќ Радомира Иван, Виденовиќ Арсенија Симиша;

капетаните: Димитровски Славе Пано, Ђоровиќ Момира Момчило, Николовски Атанаса Коста, Спасковски Коце Симо;

заставникот I класа Стевановски Мице Илија
заставниците: Ђорђевиќ Милентија Радисав, Јовановиќ Ђорѓа Новица, Митрев Тиме Васил, Петревски Боге Борис, Шахиновиќ Фериди Сулејман;

постарите водници I класа: Бјелајац Уроша Драгољуб, Димитријевиќ Војина Никола, Јоќиќ Станимира Ђока, Катаранин Драге Братислав, Маневски Ђорѓа Живко, Мехмети Марка Пренд, Маљковиќ Душана Васо, Митиќ Александра Владимир, Митковски Ангела Милорад, Првуловиќ Богољуба Добрица, Савески Нове Мирко, Томшиќ Ђуре Ђуро, Вукашиновиќ Станимира Петар, Зелнички Манче Благоје;

постариот водник Јосев Здраве Павле
водникот I класа Никиќ Радојка Јовица
воениот службеник V класа Јанковиќ Феликса Иван
воениот службеник VI класа Јарчевски Тодора Јосиф;
граѓанските лица на служба во ЈНА: Атанасовски Ђорѓија Митре, Цветковски Стојана Љубомир, Димитровски Васе Тоде, Георгиевска Бориса Слободанка, Ивановиќ Пене-та Иван, Јаневска Бошка Мирјана, Јовчевски Петка Бранко, Јовиќ Војислава Јован, Копанецки Димитрија Катерина, Љушев Петра Спасе, Милков Стојана Милан, Никочевиќ Авдула Мустафа, Петров Мане Боро, Станојковиќ Ристе Чедомир, Стефановски Станојка Петар, Сидовски Димитрија Цветан, Стојановски Методија Виктор, Шетловски Ђорѓа Боровоје, Теновски Диме Стојан, Трпевски Трпета Трајан;

- за примерна работа на развивањето на полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

капетаните I класа: Ђорѓијевиќ Стојка Митре, Јовановски Драгана Круме, Костадинов Методија Радомир, Милановиќ Миломира Зоран, Стојановски Синадина Санде;

капетаните: Барлов Вукашина Недељко, Борисављевиќ Милије Срећко, Босец Валентина Маријан, Цветковиќ Душана Мирослав, Давчевски Николе Миле, Димитријевиќ Симише Раденко, Ђурчески Илије Диме, Галиќ Чедомира Драган, Хасани Расима Цвдст, Илчевски Здравка Пеце, Илиќ Ђураѓа Драган, Јовановски Ристе Ацо, Ковачевиќ Милорада Драган, Лемез Остоје Неѓо, Левков Андона Панче, Ловрековиќ Андрије Дарко, Милуш Дане Стеван, Мурселовиќ Мухарема Мидхат, Нешковиќ Милана Слободан, Николиќ Василија Периша, Пејковиќ Милана Рајко, Пелемиш Милана Ђорђе, Попадиќ Витомира Драго, Сабо Јана Јосип, Савиќ Лазара Звонимир, Стојановиќ Ђорѓа Зоран, Стојановски Благоја Илија, Такач Гезе Емил, Тодоровски Милоша Трифун, Владимир Стојанча Ванче, Вујисиќ Велислава Вуковица, Вукосављевиќ Момира Раде, Буличевиќ Сибина Верољуб, Зафиров Богдана Киро, Живковиќ Василија Зоран;

поручниците: Благојевиќ Душана Томислав, Ђорђевиќ Душана Дејан, Голубовиќ Србислава Негован, Кесеровиќ Славка Драгомир, Кнежевиќ Слободна Раде, Крљев Ристе Мирчо, Крупа Стјепана Стево, Кубиќ Павле Ивица,

Ловре Остоје Велько, Мерсоски Гезе Гафур, Митев Васила Михаил, Мукаџев Васила Кирил, Раденовиќ Милка Спаса, Рашиќ Рамадана Енер, Шест Андрија Драгунин, Таштаноски Стојана Милисав, Васиќ Дамјана Драгослав; заставникот Петковиќ Милуна Бранислав;

постарите водници I класа: Мелник Петра Никола, Николовски Живка Борис, Оперта Ахме Рефик, Робели Бајрама Мурат, Велимировиќ Живограда Драгомир, Видојевиќ Борисава Радосав;

постарите водници: Богески Спасе Божидар, Чуљак Луке Зденко, Јовановиќ Јована Божа, Јовановиќ Милорада Часлав, Латкоски Кирил Љубомир, Маѓаљ Ђорѓија Милан, Младеновиќ Десимира Слободан, Огненоски Љубе Нове, Петровиќ Милића Јован, Рајкоски Николе Рајко, Ристески Ђуре Душан, Ристески Китана Пецо, Стојановски Васила Димче, Везенковски Јордана Бранко;

водниците I класа: Ајановиќ Тахира Мулага, Андриќ Милојка Милан, Данев Блаже Николче, Давков Лазе Панче, Исенај Мухарема Сејдија, Јорданов Михајла Ласте, Карабеговиќ Мехе Мирхат, Кнежевиќ Мирка Небојша, Митиќ Радована Зоран, Мулалиќ Мехмедалије Неѓад, Периќ Илије Дамир, Пинтар Богомира Недељко, Соколар Јосипа Звонко;

граѓански лица на служба во ЈНА: Ангеловска Трпе Љубица, Анђелова Ђорѓа Христула, Андоновска Гоге Пара, Батев Томе Димитрије, Богданов Александра Радмила, Цвијановиќ Косте Ратка, Димитровски Васка Димитар, Дојчиновска Томе Васка, Ђоковиќ Насе Верка, Георѓијева Петра Вера, Грамбозова Петра Биљана, Хорватовиќ Николе Љуба, Илиевски Милана Димитар, Ивковиќ Ангела Славјанка, Јаневски Бориса Симеон, Јовев Трајка Владо, Јовановски Атанаса Ангел, Куѓан Јордана Даница, Кузмановска Мите Гора, Кировски Дамјана Владо, Кењереш Алкесандра Јелисавета, Крстев Трајана Крсто, Матковиќ Луке Владимир, Маневски Стојана Љупчо, Михајловски Спире Благоје, Мирчевски Бориса Станоја, Наковски Ташка Александар, Наковски Стевана Милан, Наставски Пера Раде, Наумовска Ђоке Даница, Николовски Тофила Благоје, Николовски Дуке Димче, Панчевски Николе Душан, Пашоски Крсте Сандре, Поевска Андона Љубица, Петковски Ивана Симеон, Петковски Павле Пеце, Попгошева Бошка Зорица, Радевски Тоше Мите, Спасова Стефана Павлина, Спасовска Николе Елизабета, Спасовска Петра Верка, Станковиќ Јордана Стана, Станковски Николе Крсте, Стојановски Петка Гордана, Стешевска Трпе Даница, Стрезовски Ристе Наум, Трајков Јана Ристо, Трајковска Љубомира Нада, Трајковиќ Чедомира Гордана, Чанев Арсе Миле, Здравески Тихомира Лазе, Шуминовски Драгана Сарифин;

- за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

капетанот Јовчевски Трпе Киро;
поручниците: Јовановски Спасе Милан, Машовиќ Јеле Здравко;

постарите водници: Ђурѓев Радислава Иван, Ковач Станислава Лазар, Лазаревски Миливоја Моме;

водниците I класа: Аћимовиќ Милана Драгослав, Драшковиќ Николе Предраг, Драшковиќ Ивана Стјепан, Филиповиќ Станка Горан, Јанковиќ Јефтимија Зоран, Крњиќ Иве Нико, Милојевиќ Миливоја Бошко, Спасеновски Јордана Глигур, Стефановиќ Драгоја Драган, Тасиќ Драгољуба Томислав, Трајановски Блаже Киро, Тодоровски Јована Добре, Тодоровски Димитрија Слободан;
водникот Антуновиќ Антона Ненад.

Бр. 124
22 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Ѓурановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

	Страна		Страна
67. Одлука за поблиските услови за упис во судскиот регистар на правото за вршење работи на надворешнотрговски промет — — — — —	109	73. Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на влагомери за зрна на жита и семки на маслодајни култури — — — — —	116
67/1. Одлука за критериумите и начинот на надоместување средства за остварување и користење на здравствена заштита на воените инвалиди и на други корисници на здравствена заштита по Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци — — — — —	111	74. Наредба за измена на Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи) и на производи и сировини по потекло од тие животни од Република Италија — — — — —	117
68. Одлука за методологијата за утврдување и следење на остварувањето на платниот биланс на Југославија — — — — —	112	75. Упатство за роковите и начинот на доставување на извештаи за остварените приходи што организите и организациите на федерацијата ги остваруваат со својата дејност — — — — —	118
69. Одлука за утврдување на годишниот износ на постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1984 година — — — — —	115	76. Упатство за единствените методолошки принципи за начинот на водење и користење на евиденцијата за остварената научна, културна, просветна, техничка и технолошка соработка со странство — — — — —	119
70. Одлука за утврдување на износот на бескаматниот заем што републиките и автономните покраини ќе го обезбедат и ќе му го дозначат на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1986 година — — — — —	115	Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 25 под А1 од Правилникот за доделување станови на користење и кредити за станбена изградба на Основната организација на здружен труд „Емин“ во состав на Работната организација „Минел“ во Белград — — — — —	137
71. Одлука за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1986 година — — — — —	115	Исправка на Одлуката за условите под кои можат да се склучуваат кредити во странство врз основа на хартии од вредност — — — — —	137
72. Одлука за утврдување на височината на средствата за премостување на разликите настанати поради различните услови за запишување на заеми и пласмани на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1986 година — — — — —	116	Исправка на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо, односно на мало — — — — —	137
		Исправка на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз — — — — —	137
		Назначувања и разрешувања — — — — —	138
		Укази — — — — —	138
		Одликувања — — — — —	138